



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

Službeni vesnik SR

01001 SR

СТ

ЮГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскоерпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок

БЕЛГРАД

БРОЈ 39

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 1.590 динари. – Аконтација на претплатата за 1988 година изнесува 20.800 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

497.

Врз основа на член 6 од Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82 и 40/84), на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА МЕНУВАЧКАТА ПРОВИЗИЈА

1. Менувачката провизија што овластените банки им ја исплатуваат на овластените менувачи од член 2 на Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија, изнесува 4%.

2. Менувачката провизија што овластените банки му ја исплатуваат на Автомото сојузот на Југославија за продажни бензински бонови, изнесува 4%.

3. Народната банка на Југославија, на овластената банка ѝ одобрува средства во износ од 5% на име покритие на нејзините трошоци и исплати од точ. 1 и 2 на оваа одлука.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на менувачката провизија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/87).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 195
16 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

498.

Врз основа на член 27 став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87 и 87/87), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ОД СТРАНА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА

1. Во Одлуката за привремено регулирање на увозот на патнички автомобили од страна на определени физички лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/87 и 86/87) во точка 4 зборовите: „30 јуни 1988 година“, се заменуваат со зборовите: „31 декември 1988 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 209
23 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

499.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79, 56/80 и 53/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ЗА МЕЃУНАРОДЕН ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ НА АЕРОДРОМОТ „ЛОШИЊ“

1. За преминување на државната граница се определува за сезонски граничен премин за меѓународен воздушен сообраќај аеродромот „Лошињ“.

2. Граничниот премин од точка 1 на ова решение ќе работи од 1 јули до 15 септември 1988 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 210
23 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

500.

Врз основа на член 48 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОПИШУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ВЕТЕРИНАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Лековите што се употребуваат во ветерината (во натамошниот текст: лекови) се пропишуваат и издаваат според одредбите од овој правилник.

Член 2

Лековите можат да ги пропишуваат само дипломирани ветеринари, и тоа само оние лекови што се пуштаат во промет врз основа на Законот за пуштање на лекови во промет.

Лекови во аптеките и во ветеринарските организации на здружен труд можат да издаваат само лица што со прописите на републиката односно на автономната покраина се овластени за тоа (во натамошниот текст: овластени лица).

Член 3

Лековите се пропишуваат и издаваат на ветеринарски рецепт. Само определени лекови можат да се издаваат без рецепт.

Член 4

Со еден ветеринарски рецепт може да се пропише еден лек или повеќе лекови за едно животно или за повеќе животни од ист вид кои му припаѓаат на еден сопственик или корисник.

Член 5

Ветеринарскиот рецепт мора да содржи:

1) називот на ветеринарската организација на здружен труд, адресата (местото, улицата и бројот) и бројот на телефонот. Наведените податоци мораат да бидат отпечатени или втиснати со печат.

Ако рецептот се пропишува надвор од ветеринарската организација на здружен труд, на заглавјето на рецептот мораат да бидат отпечатени или со печат втиснати податоците за ветеринарот што го издава рецептот (презиме, име, адреса и број на телефонот);

2) местото и датумот на издавањето на ветеринарскиот рецепт;

3) кратенката Rp;

4) називот на лекот односно називите на составните делови на магистралниот лек и нивното количество;

5) фармацевтскиот облик на лекот;

6) налогот за издавање односно начинот на издавање на лекот;

7) сигнатурата што содржи упатство за употреба на лекот и каренцата ако таа постои за тој лек;

8) факсимилот на презимето и името на ветеринарот што го пропишал лекот и неговиот своерачен потпис;

9) видот, полот и возраста на животните на кои им е наменет лекот;

10) името и презимето и адресата на сопственикот односно на корисникот на животните.

Член 6

Стручниот дел на текстот на рецептот се пишува на латински јазик.

Текстот на ветеринарскиот рецепт мора да биде напишан читливо - со мастило, со хемиски молив или со машина за пишување.

Член 7

На едната страна од ветеринарскиот рецепт мора да остане слободен простор за означување на цената на лекот и за ознаката што овластеното лице е должно да ја стави на рецептот при изработката односно издавањето на лекот.

Член 8

Ветеринарскиот рецепт има значење на јавна исправа.

II. ПРОПИШУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ

Член 9

Називите на лековите што се изработуваат во аптека (магистрални лекови или галенски препарати) се испишуваат на ветеринарскиот рецепт, по правило, на латински јазик, и тоа според називите од Југословенската фармакопеја или стручно прифатените називи во методологијата за изработка на лекови (Formulae magistrales).

Називите на лековите на рецептот можат да се скратуваат на начинот што е утврден со Југословенската фармакопеја.

Називите на готовите лекови се испишуваат на рецептот без скратување.

Член 10

Упатството за употребата на лекот на ветеринарскиот рецепт мора да биде целосно. Не е доволно да се стават само зборовите: „по наредба“, „по упатство“ и сл.

Член 11

Ако при изработката на лекот неговото количество мора да се мери, ветеринарот на ветеринарскиот рецепт мора да го означи количеството на лекот изразено во грамови, и тоа со арапски броеви односно со римски броеви ако се во прашање капки, пилули, таблети, супозитории, ампули, дражеи и болуси.

При пропишување на готов лек кој се наоѓа во прометот во определено пакување, ветеринарот мора на рецептот со римски броеви да го означи бројот на пакувањата што ги пропишува, како и со букви ако пропишува повеќе од едно пакување.

Ако се пропишува готов лек што се наоѓа во прометот во разни облици, големини односно јачини, ветеринарот мора да го означи на рецептот обликот, големината односно јачината на лекот.

Ако при пропишувањето на лекот ветеринарот има намера да ја пречекори максималната доза што е определена со Југословенската фармакопеја или со друг пропис, должен е пречекорената доза на лекот да ја означи и со букви, покрај таа ознака да стави извичник (!), како и да го стави својот потпис покрај тој знак.

Член 12

Ако поради природата на болеста лекот треба итно да се издаде, ветеринарот е должен на ветеринарскиот рецепт да стави една од следните ознаки: „cito“, „statim“ или „periculum in mora“.

Член 13

Ветеринарот е должен на ветеринарскиот рецепт своерачно да ја стави ознаката „non repetatur“ ако смета дека издавањето на лекот по тој рецепт не треба да се повтори. Таа ознака не смее да биде отпечатена на рецептот.

Член 14

Лековите што содржат опојни дроги можат да се пропишуваат само ако нивната употреба е неопходна и ако се пуштаат во промет врз основа на Законот за пуштање на лекови во промет.

Член 15

Како лекови во смисла на член 14 од овој правилник се сметаат лековите кои во својот состав содржат една од следните супстанции:

- 1) алобарбитон;
- 2) амфетамин;
- 3) амобарбитон;
- 4) барбитон;
- 5) бралобарбитон;
- 6) циклобарбитон;
- 7) дифеноксилат;
- 8) фемтанил;
- 9) фокодин;
- 10) фенобарбитон;
- 11) глутетимид;
- 12) коденн;
- 13) кокаин;
- 14) морфин;
- 15) мепробамат;
- 16) метадон;
- 17) метаквалон;
- 18) пентазоцин;
- 19) трихексифенидил.

Член 16

На еден ветеринарски рецепт може да се пропише само еден лек кој содржи една од супстанциите од член 15 на овој правилник.

Член 17

Ако се издава лек кој содржи опојни дроги, ветеринарот смее да пропише за еднократно издавање лек кој содржи најмногу максимална доза за еднократна употреба.

Член 18

На ветеринарски рецепт не смее да се пропишува ниту да се издава:

- 1) кокаин ниту лекови направени од кокаин;
- 2) амфетамин, метадон и петидин како супстанции. Кокаин може да се издава за потребите на ветеринарските организации на здружен труд од член 2 на овој правилник, само во облик на:
 - 1) раствор кој содржи до 20% кокаин;
 - 2) маст за очи која содржи до 2% кокаин.

Член 19

Ветеринарските рецепти на кои се пропишуваат лекови што содржат опојни дроги мораат да се пропишуваат

во два примерока, со тоа што на вториот примерок ќе се стави ознаката: „копија“ и ќе се назначи редниот број од книгата на евиденцијата за пропишаните рецепти.

Рецептот од став 1 на овој член важи пет дена од денот на неговото пропишување.

III. ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ

Член 20

Аптеките и ветеринарските организации издаваат лекови, по правило, врз основа на ветеринарски рецепт.

Без рецепт можат да се издаваат само готови лекови за кои Сојузниот комитет за земјоделство, при давањето одобрение за пуштање во промет, ќе определи дека можат да се издаваат без рецепт.

Без рецепт можат да се издаваат и лекови кои во Југословенската фармакопеја не се обележани со знакот еден крст (+) или со знакот два крста (+ +).

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, без рецепт, со потребно упатство за применување, можат да се издаваат:

- 1) cresoli solutio saponata во количество од 125 g;
- 2) iodi solutio aethanolica во количество од 10 g.

Член 21

Овластеното лице е должно да го издаде лекот кој е пропишан на ветеринарскиот рецепт ако го има и ако рецептот е составен согласно со одредбите од овој правилник.

Ако аптеката односно ветеринарската организација го нема пропишаниот лек, овластеното лице е должно да преземе мерки за набавка на тој лек.

Овластеното лице не смее, без претходна спогодба со ветеринарот што го пропишал лекот, да издаде лек со сличен состав.

Ако аптеката односно ветеринарската организација го нема пропишаниот лек, овластеното лице може да издаде лек со ист состав, кој под друго име се наоѓа во прометот, само ако со тоа се согласи сопственикот односно корисникот на животното. Секоја замена на лекот мора да се назначи на рецептот.

Член 22

Овластеното лице не смее да издаде лек според ветеринарски рецепт кој не е исправен (не е јасен, упатството за употребата на лекот, не е целосно, недостигаат потребните ознаки, пропишаните состојки се инкомпатибилни, кај лек со јако дејство дозата е пречекорена или не е испишана со букви, односно не се ставени извличник и потпис).

Ако рецептот е неисправен, овластеното лице е должно да го предупреди ветеринарот, што пропишал такъв рецепт, на утврдената неисправност, на начин што кај сопственикот односно корисникот на животното за кое е пропишан рецептот нема да предизвика сомневање во исправноста на работата на ветеринарот или на овластеното лице. Ако притоа не може да се спогоди со ветеринарот, овластеното лице ќе постапи на следниот начин:

1) ако рецептот не е јасен, ќе му го врати на погоден начин на ветеринарот со потребни објасненија;

2) ако на рецептот е пропишан лек во кој се пречекорени максималните дози, а ветеринарот не ги ставил пропишаните ознаки, ќе издаде лек во средна терапевтска доза, а исправките ќе ги означи на рецептот и за тоа дополнително ќе го извести ветеринарот што го издал рецептот.

Член 23

Ако според ветеринарски рецепт се издава лек со кој е пречекорена максималната доза, овластеното лице ќе го задржи рецептот, а на лицето на кое му е издаден такъв лек, покрај лекот, ќе му издаде и копија од рецептот.

Член 24

Лек според ветеринарски рецепт со ознака на итност мора веднаш да се издаде.

Член 25

Ако на ветеринарскиот рецепт не е означено количество и видот на индиферентната супстанција потребна за изработка на лекот, овластеното лице е должно на рецеп-

тот да го назначи количеството и видот на супстанцијата што ја употребило при изработката на лекот.

Член 26

Ако ветеринарот под скратен назив пропише некој сложен магистрален лек кој не е предвиден во Југословенската фармакопеја или со стручно прифатените називи во методологијата на изработката на лековите (Formulae magistrales), овластеното лице е должно при издавањето на такъв лек да ги испише на рецептот сите составни делови на лекот и количествата на тие составни делови.

Член 27

Готовите лекови се издаваат, по правило, во оригинално фабричко пакување или од оригинално фабричко пакување.

Ако готов лек не се издава во оригинално пакување, при издавањето на такъв лек овластеното лице е должно на обвивката да ги означи јачината и количеството на лекот и начинот на употребата, како и другите податоци за правилна употреба на лекот.

Член 28

Ако готов лек поради подолго стоене може да стане неисправен, овластеното лице е должно пред издавањето на таквиот лек да го отвори неговото пакување и да провери дали на лекот има видливи промени врз основа на кои може оправдано да се посомнева во неговата исправност. Ако се посомнева во исправноста на готовиот лек, овластеното лице е должно да го запре неговото издавање и веднаш да го достави до организацијата на здружен труд овластена за испитување и контрола на лекови.

Член 29

Ако при пропишувањето на готов лек кој во прометот се наоѓа во разни облици, големини односно јачини, ветеринарот не ги назначи на ветеринарскиот рецепт обликот, големината односно јачината на лекот, овластеното лице е должно пред издавањето на такъв лек да го предупреди за тоа ветеринарот и да се обиде со него да се спогоди, ако е можно.

Ако овластеното лице нема можност во случајот од став 1 на овој член да се спогоди со ветеринарот, ќе постапи на следниот начин:

1) ќе го издаде лекот во облик што е најпогоден со оглед на упатството за неговата употреба;

2) ќе се спогоди со сопственикот односно со корисникот на животното за кое е лекот пропишан за големината на пакувањето, ако лекот е пропишан надвор од ветеринарската организација;

3) ќе издаде лек со најмала јачина.

Во сите случаи од став 2 на овој член овластеното лице на рецептот ќе ги означи обликот, големината односно јачината на издадениот лек.

Член 30

Пред издавањето на лекот, овластеното лице е должно на ветеринарскиот рецепт да ги стави штембилот на аптеката односно на ветеринарската организација, датумот на изработката на лекот, бројот под кој е заведен рецептот во книгата на рецепти, цената на лекот и својот параф. Ако изработениот лек го издава друго овластено лице, тоа е должно на рецептот да го стави и својот параф.

Член 31

Лековите што се изработуваат во аптека, како и готовите лекови кои при издавањето се вадат од оригинално пакување, се издаваат во следната опрема, и тоа:

1) течности – во шишиња со тесно грло;

2) течни пудри – во шишиња со широко грло;

3) масти и пасти – во стаклени тегли или во пластични шишиња;

4) неподелени прашоци – во тркалезни картонски кутии ако треба да се земаат повеќе пати односно во хартиени кесиња ако треба да се употребат еднаш;

5) поделени прашоци и чаеви – во хартиени кесиња;

6) ампули, супозитории, болуси, глобули, пилули, капсули, таблети и пасти – во картонски кутии;

7) лекови што се менуваат под дејството на светлина – во темни садови;

8) лекови со јако или мошне јако дејство кои се употребуваат во капки – во шишенца за капки или во обични шишенца со пипета.

Член 32

На опремата односно на фабричкото пакување на лекот се става сигнатура на која мораат да бидат отпечатени фирмата односно називот, седиштето и адресата на аптеката, односно на ветеринарската организација.

Лековите наменети за внатрешна (перорална, ентерална) употреба мораат на опремата да имаат сигнатура во бела боја, а лековите наменети за надворешна употреба мораат на опремата да имаат сигнатура во црвена боја со ознака „за надворешна употреба“.

Овластеното лице е должно на сигнатурата читливо да го напише упатството за употребата на лекот, да го назначи датумот на издавањето на лекот и бројот под кој рецептот е заведен во книгата на рецепти, како и да го стави својот параф.

Ако се издава лек кој содржи отровни материи, овластеното лице е должно на сигнатурата тоа да го назначи со посебна ознака („отров“).

IV. ЕВИДЕНЦИЈА

Член 33

Ветеринарските организации кои пропишуваат односно им издаваат лекови на сопствениците односно на корисниците на животни, се должни да водат евиденција за набавените и издадените лекови кои содржат опојни дроги. Евиденцијата содржи:

- 1) датумот на набавката, количеството на набавениот лек и називот на добавувачот;
- 2) датумот на пропишувањето и издавањето на лекот;
- 3) името и презимето на ветеринарот што го пропишал односно издал лекот;
- 4) називот и количеството на издадениот лек;
- 5) видот и количеството на опојната дрога;
- 6) името и презимето и адресата на сопственикот односно корисникот на животното за кое е издаден лекот.

Член 34

Книгата за евиденција од член 33 на овој правилник мора да ја завери надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина и мора да се чува три години од денот на запишувањето на последниот издаден лек.

Член 35

Ветеринарските организации се должни да водат евиденција за лековите издадени на рецепт.

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи:

- 1) реден број;
- 2) име и презиме на ветеринарот што го пропишал лекот;
- 3) вид и количество на издадениот лек;
- 4) име и презиме на сопственикот односно на корисникот на животното за кое е издаден лекот;
- 5) цена на лекот и работна такса;
- 6) потпис на овластеното лице.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 36

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови што се употребуваат во ветеринарската („Службен лист на СФРЈ”, бр. 31/80).

Член 37

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 2243/1
23 март 1988 година,
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

501.

Врз основа на член 15 став 2 Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ПУШТААТ ЛЕКОВИ ВО ПРОМЕТ ОДНОСНО ШТО ВРШАТ ИСПИТУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ЛЕКОВИ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ВЕТЕРИНАТА

I. УСЛОВИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 1

Организациите на здружен труд што произведуваат лекови за употреба во ветеринарната мораат да имаат најмалку тројца работници со висока стручна подготовка за производство или изработка на одделен облик на лек, од кои едниот мора да биде дипломиран ветеринар.

Работниците под чиј надзор се произведуваат, изработуваат, контролираат, сместуваат, чуваат и издаваат лекови, мораат да имаат висока стручна подготовка, со положен стручен испит и најмалку едногодишно работно искуство во производството на лекови.

Организацијата на здружен труд што произведува биолошки препарати мора да има најмалку еден дипломиран ветеринар со завршени постдипломски студии од областа на микробиологијата, под чиј надзор се произведуваат биолошки препарати.

Член 2

Организациите на здружен труд од член 1 на овој правилник мораат да имаат:

- 1) простории за прием на суровини;
- 2) склад за сместување на суровини со издвоен дел – карантин на суровини;
- 3) простории за производство на лекови;
- 4) простории за привремено сместување на полупроизводи;
- 5) простории за испитување и контрола на квалитетот на лековите;
- 6) складови за сместување и чување на готови лекови со издвоен дел – карантин на готови лекови;
- 7) посебно обезбедени простории односно простории за складирање на:
 - антибиотици;
 - имунобиолошки препарати;
 - запаливи, експлозивни и лесноиспарливи материи;
 - опојни дроги и готови производи што содржат опојни дроги;
 - суровини и готови производи што припаѓаат на групата отрови;
- 8) просторија за испраќање на готови лекови;
- 9) санитарни простории со гардероба.

Член 3

Просториите од член 2 на овој правилник мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) да се градежно-технички погодни за намената за која се определени односно ѕидовите, подовите и таваните да имаат мазни површини, изработени од погоден материјал што не е подложен на пукање, ронење ниту влага, како и да можат брзо и лесно да се чистат, а по потреба, и дезинфицираат;
- 2) да се осветлени, проветрени, аклиматизирани со температура и влага неопходни за производство и за исправна работа на уредите, како и за правилно и безбедно сместување и чување на суровини, полупроизводи и готови лекови;
- 3) во поглед на просторот и распоредот на опремата и уредите да овозможуваат непречено одвивање на процесот на работата во сите фази, без ризик и без можност за замена и мешање на различни лекови и нивни компоненти;
- 4) ако процесот на производството се врши во повеќе простории – да бидат непосредно поврзани така што про-

изводството да се врши без какви и да било опасности за квалитетот на лекот;

- 5) да обезбедуваат транспорт на сировини и лекови;
- 6) просториите и зградите градежно да се заштитени од можни разлевања на лекот.

Член 4

За производство на стерилни лекови мораат да се обезбедат посебни простории кои ги исполнуваат следните услови:

- 1) да се снабдени со филтриран и стерилан воздух под притисок повисок од притисокот во соседните простории;
- 2) да обезбедуваат потребен степен на затворање на прозорците, вратите и другите отвори и пристапот во тие простории да е можен само преку:
 - просторија за соблекување и оставање на нестерилна работна облека;
 - просторија за миење и деконтаминација;
 - просторија за облекување на стерилна работна облека и за ставање маска и ракавици.

Во просториите од став 1 на овој член вратите мораат да се отвораат спрема чистата просторија, а притисокот мора постепено да паѓа кон загадената просторија.

Во текот на производството на стерилни лекови мора да се проверува микробиолошката чистота на воздухот и на просториите.

Член 5

Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на препарати од биолошко потекло (дијагностички средства, серуми и вакцини), освен просториите од член 4 на овој правилник, мораат да ги имаат и следните простории:

- 1) засебни простории за сместување на нетретирани и третирани животни, со карантин;
- 2) простории со уреди и опрема за уништување на вирулентен бактериолошки вирусолошки материјал и на разени животни;

- 3) простории со опрема за имунобиолошка и токсиколошка контрола на препарати од биолошко потекло.

Просториите од став 1 на овој член мораат да ги исполнуваат и условите од чл. 3 и 4 на овој правилник.

Член 6

Организациите на здружен труд од член 1 на овој правилник мораат да имаат соодветна опрема што ги исполнува следните услови:

- 1) да е погодна за употреба, според техничките карактеристики и капацитетот;
- 2) да овозможува редовно одржување и чистење;
- 3) да обезбедува заштита од секакви загадување во процесот на производството;
- 4) да обезбедува постојана сигурност во текот на производството;

- 5) во текот на производството да е обележана со видни ознаки што содржат назив, број на серијата и други податоци за лекот.

Член 7

Организациите на здружен труд од член 1 на овој правилник се должни за секој лек што ќе го произведат да изработат и писмена спецификација на опремата што се користи во процесот на производството на лекот.

Еден примерок на спецификацијата од став 1 на овој член чува работникот под чиј надзор се произведуваат лековите и тој примерок им е достапен на органите надлежни за вршење надзор.

Член 8

Организационата единица односно лабораторијата за контрола на квалитетот на лековитите супстанции и на готовите лекови при организациите на здружен труд од член 1 на овој правилник односно организацијата на здружен труд со која е склучен договор за вршење контрола мора да биде ослободена, во согласност со Југословенската фармакопеја и со посебни методи, да врши квалитативна и квантитативна контрола на сите лековити супстанции, полупроизводи и готови лекови од производствената програма на организацијата на здружен труд.

Член 9

Зависно од видот на производот, организационата единица односно лабораторијата од член 8 на овој правилник мора да ги има следните простории:

- 1) за хемиска односно физичко-хемиска контрола на квалитетот на лековите;

- 2) за контрола на микробиолошката чистота и за определување на микробиолошката активност на лековите;

- 3) за контрола, определување и стандардизација на биолошката активност на лековите;

- 4) за утврдување на пирогеноста, нештетноста и акутната токсичност и за други токсиколошки испитувања, како и за фармакодинамски испитувања врз експериментални животни;

- 5) за сместување на третирани и нетретирани животни, со карантин;

- 6) за контрола на фармацевтско-технолошките карактеристики на лековите;

- 7) за стерилизација и асептичка работа;

- 8) за сместување на мостри врз кои се испитува стабилноста и се утврдува рокот на траење, како и посебни простории за сместување на други материјали, сировини и хемиски средства;

- 9) санитарни простории, со гардероба.
- Просториите од став 1 на овој член мораат да ги исполнуваат и условите од член 3 на овој правилник.

Член 10

Организационите единици односно лабораториите за контрола на квалитетот на лековитите супстанции и готовите лекови од член 1 на овој правилник мораат да имаат опрема погодна за изведување на физичко-хемиска, механичко-технолошка, микробиолошка и биолошка контрола на квалитетот на лековите според методите што ги пропишува Југословенската фармакопеја и според посебни методи прифатени во постапката за регистрација на готов лек.

Член 11

Организациите на здружен труд што произведуваат помошни лековити средства мораат да имаат најмалку еден дипломиран ветеринар под чиј надзор се произведуваат, изработуваат, контролираат, сместуваат, чуваат и издаваат помошни лековити средства.

Работните луѓе што произведуваат помошни лековити средства со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: работните луѓе) мораат за вршењето на таа дејност, покрај исполнувањето на условите од соодветните републички односно покрајански прописи за вршење на стопанска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани, преку задруги или самостојно, да имаат најмалку IV степен средна стручна подготовка (хемиски, фармацевтски, ветеринарски, технолошки или медицински техничар) односно мораат да бидат носители на пронајдоци или на техничко унапредување на помошно лековито средство.

Член 12

Организациите на здружен труд и работните луѓе од член 11 на овој правилник мораат да имаат:

- 1) посебно обезбедена просторија за прием на сировини и нивно складирање;

- 2) просторија за производство на помошни лековити средства;

- 3) склад за сместување и чување на готови помошни лековити средства со одвоена просторија за испраќање;
- 4) санитарни простории, со гардероба.

Просториите од став 1 на овој член мораат да ги исполнуваат и соодветните услови од член 3 на овој правилник.

Член 13

Организациите на здружен труд и работните луѓе од член 11 на овој правилник мораат да имаат соодветна опрема што ги исполнува условите од член 6 на овој правилник, како и спецификација и нормативи предвидени со член 7 од овој правилник.

Член 14

Организациите на здружен труд што вршат лабораториско испитување и контрола на лекови што се пуштаат во промет и контрола на лекови во прометот, мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) да се специјализирани и овластени за лабораториско испитување, контрола и посебна контрола на лековите што се пуштаат во промет или се наоѓаат во промет;
- 2) во поглед на кадрите и техничката опременост да можат самостојно да вршат испитување на лековите;
- 3) да имаат работници со висока, виша и средна стручна подготовка, меѓу кои еден мора да биде дипломиран ветеринар, кои работат врз квалитативно и квантитативно физичко-хемишко, фармацевтско-технолошко, биолошко, микробиолошко и токсиколошко-фармакодинамско испитување на лековите што се пуштаат во промет или се наоѓаат во промет.

Член 15

Организациите на здружен труд од член 14 на овој правилник мораат да имаат простории:

- 1) за физичко-хемишко испитување и контрола на лековите;
 - 2) за испитување и контрола на микробиолошката чистота и микробиолошката активност на лековите;
 - 3) за испитување на акутната токсичност и на пирогеноста и за други токсиколошки испитувања, како и за фармакодинамски испитувања врз експериментални животни;
 - 4) за испитување, контрола и орпедување на стандардизацијата на биолошката активност на лековите;
 - 5) за сместување на третиран и нетретиран животни, со карантин;
 - 6) за испитување на фармацевтско-технолошките карактеристики на лековите;
 - 7) за стерилизација и асептична работа;
 - 8) за сместување и чување на мостри врз кои се испитува стабилноста и се утврдува рокот на траењето на лековите (склад), како и складови за сместување на реагенси и на друга опрема;
 - 9) санитарни простории, со гардероби.
- Просториите од став 1 на овој член мораат да ги исполнуваат и условите од член 3 на овој правилник.

Член 16

Организациите на здружен труд од член 14 на овој правилник мораат да имаат опрема со која можат да се вршат сите квалитативни и квантитативни физичко-хемишки, механичко-технолошки, биолошки, микробиолошки и токсиколошко-фармакодинамски испитувања на лекови што ги пропишува Југословенската фармакопеја, а кои се вршат според методите за испитување и контрола на лековите пропишани за постапката за регистрација на лекови.

Член 17

Организациите на здружен труд што вршат клинички испитувања на лекови заради нивно пуштање во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) да се специјализирани ветеринарски организации на здружен труд овластени за клиничко испитување на лекови заради нивно пуштање во промет;
 - 2) во поглед на кадрите и техничката опременост да можат самостојно да вршат клиничко испитување на лекови, за кое мислење дава стручна комисија;
 - 3) да имаат работници со висока, виша и средна стручна подготовка, меѓу кои еден мора да биде дипломиран ветеринар со завршени постдипломски студии, кои работат на клиничкото испитување на лековите заради нивно пуштање во промет;
 - 4) да ги имаат следните простории:
 - биохемиска лабораторија;
 - микробиолошка лабораторија;
 - вирусолошка лабораторија;
 - паразитолошка лабораторија;
 - просторија за сместување на лабораториски животни;
 - склад за сместување и чување на мостри на лекови што се испитуваат;
 - санитарни простории, со гардероби.
- Просториите од став 1 на овој член мораат да ги исполнуваат и условите од член 3 на овој правилник.

Член 18

Организациите на здружен труд од член 17 на овој правилник мораат да имаат опрема која овозможува комплетен клинички преглед на животни заради утврдување на дијагнозата и опрема за биохемиски, бактериолошки, вирусолошки и паразитолошки испитувања.

II. УСЛОВИ ЗА ПРОМЕТ

Член 19

Организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на лекови мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) да имаат работници со висока стручна подготовка, меѓу кои мора да биде најмалку еден дипломиран ветеринар со положен стручен испит, под чие раководење и надзор се примаат, сместуваат, чуваат и издаваат лекови;
- 2) да имаат простории за прием на лекови и простории за сместување на лекови со соодветен температурен режим и со посебен дел - карантин за лекови чиј квантитативен и квалитативен состав се проверува пред пуштањето во промет.

Просториите од став 1 точка 2 на овој член мораат да ги исполнуваат и условите од член 3 на овој правилник.

Член 20

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на лекови на големо и ветеринарските организации на здружен труд што имаат организирана служба за ракување со лекови мораат да имаат работници со ветеринарски или фармацевтски факултет и со положен стручен испит под чиј надзор се примаат, сместуваат, чуваат и издаваат лекови.

Член 21

Организациите на здружен труд од член 20 на овој правилник мораат да ги имаат следните простории:

- 1) просторија за прием на лекови и друг материјал;
 - 2) посебна просторија или ограда простор за сместување на лекови што се под квантитативна и квалитативна контрола;
 - 3) просторија или простор за чување на лекови на температура од 10°C до 20°C;
 - 4) просторија или простор за чување и сместување на лекови на температура од + 5°C до 15°C;
 - 5) простории или простор за сместување и чување на лекови на температура до + 5°C;
 - 6) посебно обезбедени простории или простории за складирање на концентрирани киселини и бази и запаливи, експлозивни и лесно испарливи препарати;
 - 7) склад за санитарски материјал и за ветеринарска опрема;
 - 8) простории за испраќање на лекови, со дел за амбалажен материјал;
 - 9) простории или простор за контрола на лекови;
 - 10) санитарни простории со гардероби.
- Просториите од став 1 на овој член мораат да ги исполнуваат и соодветните услови од член 3 на овој правилник.

Член 22

Организациите на здружен труд од член 20 на овој правилник мораат да имаат опрема и прибор што обезбедуваат правилно сместување и чување на лековите, како и опрема и прибор за размерување и пакување на лековите во согласност со Југословенската фармакопеја и со посебните методи што се применуваат во постапката за регистрација на лекови.

Член 23

Ветеринарските организации на здружен труд што се занимаваат со промет на лекови на мало мораат да имаат работници со ветеринарски или фармацевтски факултет и со положен стручен испит.

Член 24

Надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина може да одобри на други работни орга-

низации да им се продаваат лекови, за кои со решение за одобрение за пуштање во промет е определено издавање на лекови без рецепт, само ако на подрачјето на општината не постои ветеринарска организација на здружен труд.

Организациите на здружен труд на кои по исклучок им е одобрен промет на лекови кои се издаваат без рецепт и на помошни лековити средства мораат да имаат работници со профил на ветеринарски или фармацевтски техничар, со положен стручен испит.

Член 25

Организациите на здружен труд од чл. 23 и 24 на овој правилник мораат да имаат:

1) просторија за сместување на лекови;
2) одвоен простор во просторијата за лекови за други средства;

3) посебна просторија за чување на отрови која мора да им одговара на пропишаните услови, како и посебен простор за чување на леснозапалив и друг материјал.

Просториите од став 1 на овој член мораат да ги исполнуваат и соодветните услови од член 3 на овој правилник.

За чување на определени препарати што бараат посебен температурен режим мораат да постојат уреди кои овозможуваат одржување на пропишаните температури.

Член 26

Организациите на здружен труд од чл. 23 и 24 на овој правилник мораат да имаат уреди, опрема и средства за одржување на општата и личната хигиена, како и средства за давање прва помош и отстранување на отрови (деконтаминација).

Член 27

Организациите на здружен труд од член 23 на овој правилник се должни да имаат на залихи соодветни видови и количества лекови кои одговараат на просечна 14-дневна потрошувачка.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 28

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за поблиските услови што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд што пуштаат лекови во промет односно што вршат испитување и контрола на лекови што се употребуваат во ветерината. („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/82).

Член 29

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службени лист на СФРЈ”.

Бр. 2243/2
23 март 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

502.

Врз основа на член 21 став 6 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/80), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ

Член 1

Уверението за здравствената состојба на животните (во натамошниот текст: уверението) за копитарите, чапункарите, пернатата живина, питомите зајаци и рибите од одгледувалишта, пчелите, дивечот, кучињата и мачките се издава на образецот што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Обрасците на уверението мораат да бидат поврзани во блокови од по 50 оригинали, а копиите на уверението, што остануваат во блокот, служат како евиденција за издадените уверенија најмалку три години од денот на издавањето на последното уверение во блокот.

Блокот на уверенијата можат да го печатат овластените организации на здружен труд во републиката односно автономната покраина, кои вршат дистрибуција само врз основа на налог од општинската ветеринарска инспекција. За набавените односно издадените блокови на уверенија се води евиденција.

Член 2

Образецот на уверението се пополнува читливо, со хемиски молив или со мастило.

Лицето овластено за издавање на уверение мора да го потпише своерачно.

Кон своерачниот потпис на лицето овластено за издавање на уверението мора да биде читливо испишано со печатени букви, или со штембил втиснато името на овластеното лице, а потписот мора да биде заверен со печат на надлежниот орган односно на ветеринарската организација на здружен труд што го издава уверението.

Член 3

Уверение може да се издаде за секое животно посебно (поединечно уверение) или за повеќе животни, ако се од ист вид и му припаѓаат на ист сопственик односно држател (групно уверение).

Доенчињата од копитари, говеда и биволи, кучиња и мачки можат да се запишат во поединечни уверенија на мајката.

Поединечни и групни уверенија за копитари и чапункари се издаваат само ако животните се означени така што да може да се утврди на кој сопственик односно корисник му припаѓаат, при што се користат следните ознаки: за копитари – жиг на вратот, бутот, копитото, длакорез или детален опис на природните ознаки; за свињите – ушна маркица со броеви, или тетовир-броеви на внатрешната страна од ушната школка или на бутот; за говеда и овци – ушни маркици со броеви.

Член 4

Во текот на годината во која уверението е издадено, се издава ново уверение:

1) ако врз основа на групно уверение се издаваат групни уверенија за помал број животни и поединечни уверенија, односно ако врз основа на поединечни уверенија се издава групно уверение;

2) ако на уверението нема место за натамошно продолжување на неговото важење или ако уверението е толку оштетено што да станало неупотребливо;

3) ако настанала промена во сопственоста односно во правото на користење на животните – на новиот сопственик односно држател на животните, пред повторното пуштање на животните во промет.

Од групното уверение можат да се отпишат само животни што се отуѓени (подарок, продажба и сл.), заклани, пцовисани, убиени или исчезнати.

При издавање на уверение врз основа на поранешно издадено уверение, рокот на важењето на уверението се продолжува од денот на издавањето на новото уверение.

Член 5

Дупликат на уверение се издава ако уверението исчезнало (загубено, уништено и сл.).

Врз дупликатот на уверението се става со црвени букви ознаката „Дупликат”.

Член 6

Уверението важи 10 дена, а за пчелини заедници – три месеци од денот на издавањето односно од денот на продолжувањето на неговото важење.

Важењето на уверението може да се продолжува најдолго за една година од денот на издавањето.

За издадените уверенија врз основа на порано прибавените уверенија и за продолжување на важењето на уверението се води евиденција на начинот што го пропишал надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Член 7

Важењето на уверението се продолжува на грбот на уверението читливо, со печатни букви или со штембил каде што се запишуваат: податоци од евиденцијата што ја води ветеринарската организација на дружен труд, како и при издавањето на уверението, клаузулата: „Се продолжува важењето на уверението“, датумот, називот на општината и местото на издавањето, службениот печат на надлежниот орган односно на ветеринарската организација, потпис на лицето овластено за издавање на уверение и његов печатен факсимил.

Ако животните се испраќаат на колење, сопственикот односно корисникот на животните, над заверката со која се продолжува важењето на уверението, потпишува изјава дека животните во последните три недели не се лекувани, ниту хранети со храна во која имало лекови.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за образецот на уверение за здравствената состојба на животните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/78).

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2243/3
23 март 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

(Место за штембил на органот надлежен за издавање уверение за здравствената состојба на животните)

ОБРАЗЕЦ: Уверение за здравствената состојба на животните
(формат 190 x 220 mm)

ПОДАТОЦИ
ШТО ГИ ДАВА СОПСТВЕНИКОТ ОДНОСНО КОРИСНИКОТ НА ЖИВОТНОТО

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-----|-----|------|---------|
| Презиме, име и адреса на сопственикот односно на корисникот на животното: | Број на личната карта | | | | |
| Адреса на сопственикот односно на корисникот на животното: | | | | | |
| Место на престој на животното: | | | | | |
| Податоци за животното: | парчиња (со бројки и букви) | вид | пол | боја | старост |
| Особни знаци на животните: (за риби и пчели; податоци за амбалажата) | | | | | |
| Ознаки за копитарите и чапункарите (жиг, број на ушната маркица и др.) | | | | | |
| Поранешно уверение за истите животни (број, датум, назив на општината и место на издавањето) | | | | | |
| ЗАБЕЛЕШКА: Сопственикот односно држателот на животните изјавува дека животните што се испраќаат на колење во текот на последите три недели не се лекувани, ниту хранети со храна во која имало лекови. | | | | | |

Податоците ги дал сопственикот односно држателот на животните

(потпис)

ПОДАТОЦИ ОД ВЕТЕРИНАРСКАТА ЕВИДЕНЦИЈА

| |
|--|
| Извршено вакцинирање (датум и вид на заразната болест) |
| Извршено дијагностичко испитување (вид на испитувањето, резултат, датум) |
| Податоци за лекувањето на животните на кои се однесува уверението |

(Ги пополнува лицето овластено за издавање на уверение врз основа на потврдата од ветеринарската служба односно врз основа на евиденцијата од ветеринарската ОЗТ)

Врз основа на член 21 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86) се издава

УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ

Со ова уверение се потврдува дека во местото на потеклото на наведените животни во време на издавањето на оваа уверение не постоела ниту била утврдена заразна болест што можат да ја пренесат животните од тој вид и поради која надлежниот орган наредил забрана или ограничување на движењето на животните од тој вид.

Ова уверение важи 10 (десет) дена, а за роевите пчели – три месеци од денот на издавањето односно од денот на продолжувањето на важењето, а може да се продолжува најдолго за една година од денот на издавањето.

Серија и број на блокот на уверението:

Број на уверението:
Датум:
Општина:
Место:

Потпис на лицето овластено за издавање на
уверение,

М. П.

(Име и презиме со печатени букви или печатен
факсимил)

503.

Врз основа на член 16 став 5 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ИНФЕКТИВНАТА АНЕМИЈА КАЈ КОЊИТЕ

Член 1

Заради сузбивање и искоренување на инфективната анемија кај коњите се применуваат мерките предвидени со овој правилник.

Член 2

Коњите се сметаат за заболени од инфективна анемија ако серолошкиот преглед на извадоците на нивната крв со гелпреципитински тест (Coggins-test) даде позитивна реакција.

Член 3

Ако кај коњот се утврди позитивна реакција, на левата страна од вратот мора се втиснуваат буквите ИАК со жежок жиг. Големината на втиснатите букви изнесува 8 см.

Член 4

Како коњи сомнителни на инфективна анемија се сметаат оние коњи кои во последните три месеци биле во директен или индиректен допир со копитари заразени од таа болест.

Коњите сомнителни на заболување мораат да се подложат на дијагностичко испитување од член 2 на овој правилник, така што прегледот на извадоците на нивната крв да се врши најмногу трипати. Третиот преглед се врши по истекот на четири месеци од допирот со заболени копитари, ако при претходните прегледи не е утврдена позитивна реакција.

Сомнителните коњи ќе се сметаат незаразени ако по истекот на четити месеци од допирот со заболени копитари резултатот од прегледот биде негативен.

Член 5

Пред спроведувањето на постапката за утврдување на инфективна анемија кај коњите, се определува времето и подрачјето на кое ќе се спроведе таа постапка.

Член 6

Заради утврдување на инфективна анемија кај коњите се врши преглед на крвта на сите коњи најмалку еднаш во пет години.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, преглед на крвта на коњите мора да се врши во следните случаи:

1) еднаш годишно – во приплодни ергели, во ергели на Југословенската народна армија, во спортски ергели, во пастуварници, шумски и други работилишта, како и во сите запати каде што има повеќе од 10 коњи;

2) на секои шест месеци – во заводите кои држат копитари заради производство на биолошки препарати;

3) на 90 дена пред денот на доведувањето на коњите на хиподроми, саеми, изложби, смотри, спортски натпревари и оплодување во други ергели.

Ако држателот на животни продава или на друг начин отуѓува коњи, потврдата за извршениот преглед на инфективна анемија не смее да биде постара од 30 дена.

Член 7

Заради сузбивање на инфективна анемија кај коњите, коњите кај кои е утврдена позитивна реакција при испитувањето на извадоците на нивната крв мораат:

1) веднаш да се убијат и нештетно да се отстранат, ако клиничката слика на нивната инфективна анемија е изразена;

2) да се отстранат со колење, ако не се изразени клиничките знаци на заболувањето.

Член 8

До преземањето на мерките од член 7 на овој правилник, коњите мораат да се изолираат од запатот.

Член 9

Колење на заразните коњи без изразени клинички знаци на заболувањето се дозволува само во кланиците што ќе ги определи надлежниот ветеринарски инспектор.

Член 10

Во стаите во кои е утврдена инфективна анемија кај коњите мора да се изврши дезинсекција, а просториите и приборот мораат да се дезинфицираат со соодветен дезинфициенс.

Член 11

Се смета дека инфективната анемија кај коњите престанала кога од убивањето, колењето или пцовисувањето на последниот заболел коњ и завршната дезинфекција ќе поминат најмалку четири месеци, а сите други коњи од односниот запат во тој рок ќе бидат серолошки негативни.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за мерките за спречување, отстранување и искоренување на инфективната анемија кај копитарите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/80).

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2243/4
23 февруари 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

504.

Врз основа на член 16 став 5 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ЕНЗООТСКАТА ЛЕУКОЗА КАЈ ГОВЕДАТА

Член 1

Заради сузбивање и искоренување на ензоотска леукоза кај говедата (*Leucosis enzootica bovis*) се применуваат мерките предвидени со овој правилник.

Член 2

Како заболени од ензоотска леукоза се сметаат говедата кај кои:

- 1) со серолошко испитување (agar-gel имунодифузиона проба) или со ELISA-тест ќе се утврди позитивна реакција;
- 2) при колење во органите или ткивата ќе се утврдат морфолошки и патохистолошки промени карактеристични за ензоотска леукоза.

Член 3

Како сомнителни на ензоотска леукоза се сметаат говедата:

- 1) што покажуваат клинички манифестни промени (оток на лимфните јазли и др.) карактеристични за ензоотската леукоза;
- 2) кај кои не се установени туморозни промени на кожата, лимфните јазли и органите, а серолошкото испитување дава сомнителна реакција;
- 3) што потекнуваат од запати во кои е утврдена ензоотска леукоза или сомневање на ензоотска леукоза;
- 4) кај кои, при колење или пшовисување, се утврдени карактеристични туморозни промени, а не е извршено патохистолошко испитување;
- 5) кај кои при хематолошко испитување е утврдена леукоцитоза со изразита лимфоцитоза (65%).

Член 4

На дијагностичко испитување на ензоотска леукоза се подложуваат говедата што наполниле шест месеци од животот.

Дијагностичко испитување на приплодните говеда во општествена сопственост се врши еднаш годишно.

Дијагностичко испитување на приплодните говеда што се наоѓаат кај индивидуални држатели се врши најмалку еднаш во пет години.

Член 5

Говедата што се изложуваат на саеми, смотри и изложби или се увезуваат од други земји, подлежат на задолжително испитување на ензоотска леукоза.

Член 6

Петнаесет дена пред телењето и 15 дена по телењето, како и 30 дена по примената на алергени и вакцини, говедата не можат да се подложуваат на испитување на ензоотска леукоза.

Член 7

Кога ќе се утврди ензоотска леукоза кај говедата или сомневање на ензоотска леукоза кај говедата, во заразени-

от двор или во дворот сомнителен на зараза, ќе се наредат следните мерки:

- 1) издвојување на заболените говеда и на говедата сомнителни на заболување;
- 2) попис и означување на заболените говеда и на говедата сомнителни на заболување. Грлата со позитивна серолошка реакција се обележуваат со буквата L со големина 8 cm што се втиснува со жежок жиг;
- 3) забрана на дотерување на здрави говеда меѓу заболените говеда и говедата сомнителни на заболување;
- 4) забрана на пуштање во промет на заболените говеда и на говедата сомнителни на заболување, освен за колење;
- 5) индивидуален третман на говедата при лекувањето и преземање на други стручни зафати во согласност со принципите на асепса и антисепса.

Во уверението за здравствената состојба што ги придружува говедата упатени на колење, кај кои е утврдена ензоотска леукоза, се запишува ознаката: „Ензоотска леукоза кај говедата“.

Член 8

Во дворот во кој е утврдена ензоотска леукоза или сомневање на ензоотска леукоза, незаразените говеда се обележуваат со ушни маркици или со тетовирање и се испитуваат со серолошки метод, во интервали од три месеци, се додека не се добијат два последовни негативни резултата кај сите говеда.

Член 9

Ензоотската леукоза кај говедата се смета за престаната во дворот по отстранувањето на сите говеда заболени од ензоотска леукоза и по завршната дезинфекција, и ако при спроведувањето на две последовни серолошки дијагностички испитувања, со интервал од три месеци, кај преостанатите говеда на тој запат не е установена позитивна реакција.

Член 10

За преземените мерки од овој правилник, до органот надлежен за работи на ветеринарството во републиката односно во автономната покраина се доставуваат следните податоци: називот на општината и местото во кое е утврдена ензоотска леукоза кај говедата, името на држателят на говедата, ознака на говедата што се подложуваат на испитување на ензоотска леукоза и резултатот од тоа испитување.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на леукемијата кај говедата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/81).

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2243/5
8 февруари 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

505.

Врз основа на член 16 став 5 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА БЕСНИЛОТО КАЈ ЖИВОТНИТЕ

Член 1

Заради сузбивање и искоренување на беснилото кај животните се применуваат мерките предвидени со овој правилник.

Член 2

Заради сузбивање на беснилото кај животните задолжителен е попис, означување и заштитна вакцинација на кучињата против беснило еднаш годишно. На заштитна вакцинација подлежат сите кучиња постари од четири месеци.

Член 3

По приемот на известувањето за појава на знаци според кои може да се посомнева дека животното е заболено од беснило, тоа животното клинички се испитува заради утврдување на оправданоста на сомневањето на беснило.

Надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина веднаш обезбедува лабораториска дијагностика во специјалистичка организација на здружен труд ако ветеринарската служба клинички го потврди сомневањето на беснило.

На испитување од став 1 на овој член мора да се положи и секое животно што можело да биде заразено од болно животно.

Член 4

Клинички здрави кучиња и мачки што им нанесле повреда на луѓе се ставаат под контрола за време од 10 дена. За тоа време ќе се извршат три клинички прегледи, и тоа: на првиот, петтиот и десеттиот ден.

Член 5

Ако се утврди оправдано сомневање на беснило, главата или мозокот на животното се испраќа на лабораториско испитување.

Животното се смета за заболено ако со лабораториско испитување со примена на методот на флуоресцентна микроскопија или со испитување на Негриevi тела или со биолошка проба на бели глувци, се утврди беснило.

Биолошка проба на бели глувци се врши во следните случаи:

1) кога човекот дошол во допир со животно за кое се сомнева дека е заболено од беснило, а микроскопскиот наод (со метода на флуоресцентна микроскопија или со испитување на Негриevi тела) на испитаниот материјал од тоа животно дава негативен или сомнителен резултат;

2) при првото утврдување на беснило кај еден вид животни на територијата на општината;

3) по потреба и во други случаи.

Член 6

Кога ќе се утврди беснило и додека трае опасноста од беснило, во заразеното и загрозеното подрачје ќе се наредат следните мерки:

1) затворање на животните за кои се сомнева дека се заболени од беснило;

2) затворање на кучињата помлади од четири месеци;

3) држење на кучињата и мачките под контрола, така што кучињата мораат да бидат маркирани односно означени и држани со оглав и со кошница;

4) забрана на прометот на кучиња и мачки;

5) проверка на постапките што ги презел држателот на животното и утврдување на евентуалниот допир на заразеното животно со други животни или со луѓе на кои може да се пренесе беснилото;

6) заштитна вакцинација на кучињата, а, по потреба, и на другите на беснило подложни животни;

7) уништување на невакцинираните кучиња и мачки, како и на кучињата и мачките скитници;

8) убивање на лисици, на други диви месојадци и визамски стаорци;

9) убивање на животните заболени од беснило и на животните што се каснати од болно животно;

10) убивање на животните што биле во допир со животно заболено од беснило, односно со животно за кое се сомнева дека е заболено од беснило, или вакцинација на тие животни (освен на невакцинираните кучиња) и нивно држење во карантин за време од три месеци. Животните за кои постои основано сомневање дека се заразени, задолжително се вакцинираат со соодветна вакцина;

11) убивање на животните за кои се сомнева дека се заболени од беснило, а го промениле однесувањето својствено на тој вид животни;

12) забрана на изнесувањето на животински производи и животински суровини, како и на предмети преку кои беснилото може да се пренесе од заразен двор и други места;

13) забрана на симнувањето кожа од мрши на кучиња, мачки, лисици, волци и други крзнари.

Член 7

По исклучок од одредбата на член 6 точка 3 од овој правилник, надвор од населените места можат слободно да се движат: кучињата чувари на стада на пасишта покрај стадото, службените кучиња на Југословенската народна армија и милицијата, кучињата на спасувачки екипи и кучињата водичи на слепи лица, ако по спроведената вакцинација изминало времето за создавање на имунитет.

Кучињата можат да се користат во лов ако се двапати годишно заштитно вакцинирани против беснило, ако се означени и ако по последната заштитна вакцинација изминало времето за создавање на имунитет.

Член 8

По исклучок од одредбата на член 6 точка 13 од овој правилник, симнувањето на кожа од мрши на кучиња, мачки, лисици, волци и други крзнари е дозволено под следните услови:

1) лицето што ја симнува кожата од мршите на тие животни да е заштитно вакцинирано против беснило, да нема повреди на главата и рацете и да е обучено за вршење на таа работа;

2) лицето во времето на симнувањето на кожата од мршите да има заштитна облека, обувки, ракавици, маска и да располага со соодветен прибор за земање на материјал за лабораториски преглед: скалпел, ножици, нож, длето, чекан, пила, шишиња за земање, пакување и испраќање на материјалот и средства за дезинфекција;

3) вреќата со кожата да се чува во посебна просторија до добивањето на резултатот од испитувањето од член 5 став 2 на овој правилник. Ако е резултатот позитивен, односно животното болно, вреќата заедно со кожата се уништува, а ако е резултатот негативен односно животното здраво, се дозволува пуштање на кожата во промет.

Член 9

Кога ќе се утврди беснило кај дивечот, може да се забрани ловење на тој дивеч на определено време.

Член 10

При преземањето на мерки за заштитна вакцинација, истовремено се определува и видот на животни што ќе се вакцинираат, времето на вакцинацијата и видот на вакцинацијата.

Член 11

Дезинфекција на просториите во кои се наоѓа заболениот животно и на приборот што бил во допир со заболениот животно се врши секојдневно со определено средство за дезинфекција до убивањето на животното, по што се врши завршна дезинфекција.

Член 12

За кучиња и мачки што се излагаат на изложби мора пред излагањето, да се располага со потврда за заштитна вакцинација.

Член 13

Се смета дека беснилото престанало ако се извршени сите наредени мерки, ако е извршена завршна дезинфекција и ако оттогаш поминале три месеци, за кое време не е установен ни еден случај на беснило кај животните.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на беснилото кај животните („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/80).

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2243/6
23 февруари 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

506.

Врз основа на член 16 став 5 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат пелата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА БЕДРЕНИЦАТА КАЈ ЖИВОТНИТЕ

Член 1

Заради сузбивање и искоренување на бедреницата кај животните се применуваат мерките предвидени со овој правилник.

Член 2

Подрачје на бедреницата, во смисла на овој правилник, е подрачјето во кое последните 20 години е установена бедреница.

Географските граници на подрачјето на бедреницата ги определува органот надлежен за работи на ветеринарската инспекција во републиката односно во автономната покраина.

Член 3

Кога ќе се утврди поединачен случај на бедреница, ќе се забрани пуштање на животните од заразениот двор за време додека трае заразата односно додека трае опасноста од зараза.

Кога ќе се утврди бедреница во повеќе од три случаи и со поголем број жаришта, зависно од епизоотолошката ситуација, ветеринарскиот инспектор ќе забрани издавање на уверенија за здравствената состојба за подложни животни и ќе го ограничи нивното движење на територијата на населеното место 14 дена од денот на последниот случај на пцовисување или прездравување на животното заболено од бедреница и последната завршена дезинфекција.

Член 4

Животните што боледуваат од бедреница и животните за кои се сомнева дека се заразени од бедреница, не смеат да се колат.

Забраната е употребата, искористувањето и отуѓувањето на заразени животни и на животни сомнителни на зараза, како и продажбата на млеко и млечни производи од тие животни.

Член 5

Мршите на животните пцовисани од бедреница, како и месото и деловите на закланите животни кај кои ќе се утврди бедреница по колењето, мораат да се чуваат да не дојдат во допир со луѓе и животни и мораат да се направат безопасни заедно со кожата, внатрешните органи и отпадоците.

Труповите на животните за кои се сомнева дека биле заболени од бедреница се превезуваат исклучиво со средства и во садови од кои не можат да испаднат отпадоци и делови во цврста или течна состојба.

Член 6

Лекување, серумизација и вакцинација на заразени животни и вакцинација на животни за кои се сомнева дека се заразени, може да врши само дипломиран ветеринар.

Во заразениот простор и во просторот за кој се сомнева дека е заразен се преземаат следните мерки:

1) активна заштита на говедата, биволите, овците, козите и копитарите во согласност со упатството на производителот на вакцината против бедреница;

2) забрана на секцирање на мрши од животни пцовисани од бедреница, како и на мрши од животни за кои постои сомневање дека пцовисале од бедреница, ако не се обезбедени услови за спречување на ширењето на заразата;

3) заострена дезинфекција на местото на кое пцовисало животното заболено од бедреница или сомнително на бедреница. Ако животното пцовисало на земјиштето, површинскиот слој за земјата мора да се симне во длабочина до 30 cm и нештетно да се отстрани со закопување;

4) секцирање на мрши и земање на материјал од мрши на животни пцовисани од бедреница или сомнителни на бедреница се врши само во присуство на ветеринар. Лица со повреди на рацете не смеат да вршат секцирање и земање на материјал за лабораториски прегледи.

Член 7

Дијагностика на бедреницата се врши:

1) со патоморфолошки преглед на мршите од пцовисани животни;

2) со лабораториски преглед (бактериолошки и серолошки).

При секој утврден случај на бедреница органот надлежен за работи на ветеринарската инспекција во општината е должен да го испита изворот на заразата и да преземе мерки за спречување на натамошно ширење на заразата, а подрачјето на бедреницата се воведува во епизоотолошката книга на општината.

Член 8

Во местата во кои лабораториски ќе се утврди бедреницата, а изворот на заразата не може да се утврди и да се направи безопасен за натамошно ширење на заразата, органот надлежен за работи на ветеринарската инспекција во општината ќе го утврди подрачјето и ќе нареди вакцинација на говедата, овците и козите против бедреница.

На задолжителна вакцинација против бедреница подлежат говедата, биволите, овците, козите и копитарите што користат храна од подрачјето на бедреницата.

Член 9

Органот надлежен за работи на ветеринарската инспекција во републиката односно во автономната покраина го утврдува обемот и времето на вакцинацијата и видот на животните што ќе се вакцинираат против бедреница.

Член 10

Кога ќе оздрави последното заболено животно, и по безопасно отстранување на мршите, суровините и отпадоците од заразените животни или од животните сомнителни на зараза, мора да се изврши чистење и засилена завршна дезинфекција на просториите, кланиците и дворовите во кои биле сместени тие животни со соодветен дезинфициент.

Шталското губре и сметот затечени во просториите од став 1 на овој член мораат безопасно да се уништат.

Во просториите, кланиците и дворовите заразени со бедреница мора да се изврши прописна дезинфекција на орудијата и опремата што биле во допир со болни или сомнителни животни односно со нивните мрши или со делови од мршите.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на бедреницата кај животните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/80).

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2243/7
23 февруари 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

507.

Врз основа на член 16 став 5 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ЊУКАСТЛ-БОЛЕСТА КАЈ ПЕРНАТАТА ЖИВИНА****Член 1**

Заради сузбивање и искоренување на њукастл-болеста кај перната живина, се применуваат мерките предвидени со овој правилник.

Член 2

Под јато перната живина во фарми се подразбира, во смисла на овој правилник, група перната живина што се наоѓа во еден бојект или во повеќе објекти што се ограде-ни.

Под јато перната живина во екстензивни услови се подразбира, во смисла на овој правилник, сета перната живина во поголем број дворови или во цела населба.

Член 3

Како заболена од њукастл-болеста кај перната живина се смета пернатата живина кај која со клинички преглед, со патоанатомски наод и со лабораториско испитување ќе се докаже дека боледува од њукастл-болест кај перната живина, а со лабораториска постапка, директно (со изолација на вирусот) или индиректно (со серолошко испитување), ќе се утврди причинителот на таа болест.

Член 4

Ако се утврди њукастл-болест кај перната живина, во заразените објекти, дворови и населени места ќе се наредат следните мерки:

- 1) затворање на заразените објекти, дворови и населби;
- 2) забрана на прометот со перната живина, месо и производи од перната живина, со јајца и пердуви од заразените објекти, дворови и населени места;
- 3) убивање на пернатата живина заболена од њукастл-болест во објектот или дворот и нештетно отстранување на мршите на пловисана и убиена перната живина;
- 4) забрана на колење на пернатата живина од заразен објект и заразен двор;
- 5) забрана на одржување на пазари, саеми, изложби и други јавни смотри во заразените места;
- 6) уништување или стерилизација на храната наменета за исхрана на пернатата живина затекната во заразен објект;
- 7) дезинфекција, дезинсекција и дератизација на заразените објекти и на непосредната околина;
- 8) пакување на шталско губре од заразените објекти и забрана на користење на такво шталско губре најмалку еден месец од денот на завршувањето на пакувањето;
- 9) забрана на работата на инкубаторите во населени места во општествено и индивидуално производство на еднодневни пилиња, ако тие инкубатори служат за непосредно пуштање на еднодневни пилиња во промет.

Член 5

Сите јата на перната живина во општествена сопственост и во кооперативно производство и репродукционите јата мораат да бидат имуни против њукастл-болеста кај перната живина.

Лабораториска проверка на имунитетот се врши со тест на инхибиција - хемаглутинација пред и по превентивната вакцина и е задолжителна за сите јата на перната живина.

Бројот или процентот на серумот на крвта што го определува надлежниот ветеринарски инспектор, лабораториски се испитува врз основа на претходно прибавено мислење од специјалистичка организација на здружен труд.

Член 6

Во јатата на перната живина кај индивидуалните држатели во екстензивни услови на одгледување, задолжително е одржување на имунитетот против њукастл-болест кај перната живина со заштитна вакцина, која во тие јата се врши најмалку двапати годишно.

Член 7

Њукастл-болеста кај перната живина се смета дека престанала во заразеното јато односно заразениот простор кога од последното пловисување или убивање на пернатата живина во тоа јато или двор ќе изминат најмалку 30 дена, под услов да се спроведени и сите други наредени мерки.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на атипичната чума (New-castel) кај пернатата живина („Службен лист на СФРЈ”, бр. 44/84).

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 2243/8
22 март 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

508.

Врз основа на член 30 ст. 1 и 5 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и сојузниот секретар за внатрешни работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА СТАБИЛНИ САДОВИ ПОД ПРИТИСОК ЗА ТЕЧНИ АТМОСФЕРСКИ ГАСОВИ****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат условите кои мораат да бидат исполнети кај корисниците при поставувањето на стабилните садови под притисок за течни атмосферски гасови, со волумен поголем од 500 l и техничките мерки за заштита од пожар.

Член 2

Под стабилни садови под притисок, во смисла на овој правилник, се подразбираат садовите за сместување на течни атмосферски гасови (во натамошниот текст: ТАГ), и тоа на: кислород, азот и аргон, кои ги исполнуваат условите утврдени во стандардот JUS M.E.2.515.

Член 3

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

- 1) достапен пат е патот кој служи за достап на автомобил-цистерна заради преточување на ТАГ од автомобилот-цистерна во сад за ТАГ;
- 2) приклучок за полнење е приклучното место на садот за ТАГ за приклучување на метално свитливо црево заради преточување на ТАГ;
- 3) станица на садот за ТАГ е заградеиот простор во кој на темелот, покрај садот за ТАГ, се поставува другата опрема, во зависност од технолошката намена;
- 4) преточувалиште е местото каде што се врши преточување од автомобилот - цистерна во садот за ТАГ со

делот на достапниот пат на кој се поставува автомобилот-цистерна;

5) зграда на станицата е самостоен непрооден градежен објект кој исклучиво се користи за сместување на опремата за ТАГ;

6) посебна просторија во зградата е одвоен простор како дел од зградата или дел приклучен кон друга зграда кој исклучиво се користи за сместување на ТАГ;

7) отворен простор е местото за поставување на садот за ТАГ надвор од зградата;

8) подземен склад е објект за целосно вкопани садови за запаливи и горливи течности, чие ниво на плаштот се наоѓа најмалку 60 см под нивото на теренот.

Полувкопани или делумно вкопани садови се третираат како надземни складови за запаливи и горливи течности.

Термините и дефинициите за садовите под притисок за ТАГ се утврдени во стандардот JUS M.E2.515.

II. ПОСТАВУВАЊЕ

Член 4

Садовите за ТАГ, по правило, се поставуваат надземно, на места кои лесно им се достапни на автомобилите-цистерни за полнење и опслужување.

Садовите за ТАГ се поставуваат:

- 1) на отворен простор;
- 2) во зграда која е посебен градежен објект;
- 3) во зграда (хала и сл.) која има посебна просторија.

Садовите за ТАГ не смеат да бидат поставени над ни под простории кои служат за престој на луѓе, на кат, на покрив, над визбени простории, на прооди и скалишта и во ходници, вдиабнатини и слични места.

Член 5

Садот за ТАГ на отворен простор се поставува на темел од незапалив материјал.

На темелот, покрај садовите за ТАГ, може, во зависност од намената, да се постави и другата опрема (на пример: испарувачи, пумпи, садови за гасна фаза, спојни цевоводи со арматура и сл.), под услов темелот да мора да биде издигнат од околниот терен најмалку 20 см.

Одводот на кондензираната водена параа и на атмосферската вода од темелот не смее да се врзува директно со канали (цевки) за канализационата мрежа.

Околу станицата за ТАГ се поставува метална жичена ограда со минимална височина од 2,5 м. Ако садот за ТАГ се поставува во рамките на станица со повеќе садови за ТАГ и на други објекти за гасни инсталации, оградата во тој случај може да се постави како заедничка ограда околу сите објекти.

Станицата за ТАГ мора да има две врати:

- врата за опслужување на садовите;
- врата за случај на опасност.

Вратата за случај на опасност не смее да биде на истата страна каде што е вратата за опслужување на садовите.

Сите врати мораат да се отвораат спрема надвор.

Темелот на станицата за ТАГ мора да се гради непосредно покрај работ на достапниот пат.

Просторот околу темелот со широчина од најмалку 1 м, освен страната кон достапниот пат, мора да биде насипан со чакал, дробен камен или со сличен материјал.

Меѓусебното растојание помеѓу садовите за ТАГ смее да изнесува најмалку 0,8 м.

Член 6

Условите кои треба да бидат исполнети при поставувањето на садовите за течен кислород на отворен простор се:

1) темелите на станицата за течен кислород и преточувалиштето мораат да бидат изградени од материјал кој не е запалив во контакт со кислородот, а најдобро од бетон, и не смеат да содржат материи од органско потекло (масла, масти и сл.), како ни горливи материи;

2) просторот помеѓу допирните рабови на бетонските плочи не смее да се залева со асфалт ниту да се пополнува со дрвени парчиња, туку мора да се засипува со песок, чакал и сл.;

3) темелот на станицата за течен кислород да се изведува на терен повисок од темелот (почвата) на кој се поставени запаливи или горливи течности;

4) ако темелот на станицата за течен кислород е поставен на терен понизок од теренот на кој има запаливи или горливи течности, околу садот за ТАГ се поставува заштитен ѕид.

5) на растојание најмалку 5 м од садот за течен кислород не смее да има материјали од органско потекло, како што се асфалт, масла, масти, тревы, плевел и други растенија.

Член 7

Садовите за ТАГ можат да се поставуваат во зграда која е посебен градежен објект, како и во зграда (хала и сл.) која има посебна просторија.

Ѕидовите на објектот мораат да бидат отпорни спрема пожар во траење од 2 h.

Покривната конструкција на објектот мора да биде лесна и изработена од негорлив градежен материјал. Масата на покривната конструкција не смее да биде поголема од 50 kg/m². Врската помеѓу покривот и ѕидовите мора да биде таква што во случај на експлозија покривот да биде лесно отфрлен.

Ако садот за ТАГ се поставува во посебна просторија на зграда, граничниот ѕид на просторијата за ТАГ со другите простории мора да биде пожарен. Пожарниот ѕид мора да биде отпорен спрема пожар во траење од 2 h. Ако ѕидот на објектот е пожарен ѕид, тој мора да го надвиши покривот на зградата за 30 см – ако покривот е од негорлив материјал односно за 70 см – ако покривот е од горлив материјал.

Пожарниот ѕид, по правило, не смее да има отвори, а ако отворите не можат да се избегнат, можат да заземат најмногу 25% од површината на пожарниот ѕид. Сите отвори во пожарниот ѕид мораат да бидат затворени со врати, прозорци и поклопки, со отпорност спрема пожар од најмалку 2 h, со автоматско затворање или со механизам кој ќе ги држи постојано затворени.

Просторијата во која се сместени садовите за ТАГ мора да има две врати: една за опслужување на садовите, а друга за случај на опасност, со тоа што тие врати не смеат да бидат на ист ѕид.

Вратата за случај на опасност мора да биде затворена, а во случај на опасност мора лесно да се отвора од внатрешната страна.

Вратите и прозорците мораат да се отвораат на надвор.

Излезната врата од објектот за време на престојот на вработен персонал не смее да биде заклучена, а излезот не смее да биде затрупан.

Просторијата мора да има бетонски темел за поставување на садовите за ТАГ.

На темелот на станицата, покрај садовите за ТАГ, може да се поставува другата опрема (испарувачи, пумпи, спојни цевоводи и сл.), во зависност од технолошката намена.

Темелот на станицата мора да биде издигнат од подот на зградата најмалку 20 см.

Одводот на кондензирана водена параа од темелот не смее директно да се врзува со канализационата мрежа.

Приклучокот за полнење на садот за ТАГ се изведува надвор од објектот.

Просторијата со садот за ТАГ мора добро природно или вештачки да се проветрува. Во текот на еден час воздухот мора да се измени најмалку пет пати.

Во случај на природна вентилација, вентилациони отвори мора да има најмалку еден при подот и друг при покривот или на покривот, заштитени со соодветни метални мрежи. Вентилационите отвори мораат да бидат изведени на спротивните ѕидови – страни на просторијата.

Во случај на вештачка вентилација, вентилационите канали не смеат да бидат поврзани со вентилационите канали на други објекти.

Просторијата на садот за ТАГ, по правило, не се грее. Во просторијата на садот за ТАГ мора да се врши декекција на концентрацијата на кислород.

Член 8

Условите за поставување на садови за течен кислород во згради се:

1) темелот на станицата за течен кислород, подот на просторијата и преточувалиштето да не содржат во себе материј од органско потекло и други горливи супстанции (асфалт, битумен и други слични материј);

2) просторот помеѓу допирните рабови на бетонските плочи да не смее да се залива со асфалт ниту да се пополнува со дрвени парчиња, туку мора да се засипува со песок, чакал и сл.;

3) просторијата да е чиста, без траги на маст и масло и во неа да не се наоѓаат материјали кои можат да предизвикаат пожар.

Во просторијата не е дозволено пушење, употреба на отворен огин, како и секои други работи што можат да предизвикаат искри.

Член 9

Преточувалиштата за ТАГ мораат да бидат изведени така што да ги исполнуваат следните услови:

1) достапниот пат да е изработен така што да ѝ одговара на масата и на мерите на автомобилот-цистерна;

2) на достапниот пат и околу станицата да се поставени соодветни сообраќајни знаци;

3) правиот дел на достапниот пат од приклучокот за полнење на садот за ТАГ да изнесува најмалку 18 m во насоката на движењето на автомобилот – цистерна (овој дел на патот, по правило, е без наклон);

4) движењето на назад на автомобилот-цистерна за превоз на ТАГ да се врши на што покуси релации заради поставување врз преточувалиштето;

5) за време на преточувањето на ТАГ да мора да се оневозможи достап на други возила на достапниот пат (со порти и со рампи, или тоа да се означи со адекватни сообраќајни знаци);

6) околу станицата на садот за течен кислород, во делот на достапниот пат лево и десно, на 7,5 m од оската на приклучокот за полнење, како и на широчината на достапниот пат, но не помалку од должината на темелот на станицата кон достапниот пат, да не се наоѓаат материјали од органско потекло и други горливи супстанции;

7) заштитната зона на преточувалиштето околу садот за течен кислород да е појас со широчина од најмалку 7,5 m од приклучокот за полнење;

8) заштитната зона на преточувалиштето околу садот за течен азот или аргон да е појас со широчина од најмалку 4 m од приклучокот за полнење;

9) во заштитната зона не е дозволена употреба на отворен пламен и не смее да се наоѓа запалив материјал ниту материј од органско потекло кои можат да предизвикаат пожар;

10) металното свитливо црево, за преточување и автомобилот – цистерна за време на преточувањето – полнењето на садот за ТАГ да се заземјени.

III. ЛОКАЦИЈА

Член 10

Кога садот за течен кислород се поставува на отворен простор, најмалата оддалеченост на садот за течен кислород во однос на другите објекти на околината мерено со права линија, освен за подземни склади и подземни цевоводи, прикажана е на сл. 1 и 2 во прилогот, кои се составен дел на овој правилник, и изнесува:

1) 7,5 m – од простории во кои се собираат луѓе (на пример: канцеларии, трпезарии, гардероби и сл.);

2) 15 m – од местата за јавни собири;

3) 3 m – од тротоар, пешачка патека, интерен пат (поблискиот раб на патот);

4) 15 m – од просторија во која лежат болни (најблиската постела);

5) 15 m – од објекти чија конструкција е од запалив материјал (од дрво и сл.);

6) 7,5 m – од објекти чија конструкција (сидовите) е отпорна спрема пожар помалку од 2 h;

7) 0,5 m – од објекти чија конструкција (сидовите) е отпорна спрема пожар 2 h, а 3 m од секој отвор во сидот (врати, прозорци и сл.);

8) 10 m – од јавен пат (поблискиот раб на патот);

9) 5 m – од паркирани возила;

10) 5 m – од растенија (трева, плевел и сл.);

11) 5 m – од шахт за канализација, визбени отвори и слично (ако тие се под нивото или во нивото на теренот);

12) 15 m – од шумкалното место на компресори, од шумкалните отвори за вентилација, од клима уреди и сл.;

13) 0,5 m – од пожарен ѕид;

14) 10 m – од излезните цевки на вентилите за сигурност и за испуштање воздух од инсталациите за запаливи течности и гасови во објектите;

15) 7,5 m – од интерен железнички колосек (од оската на колосекот);

16) 15 m – од јавен железнички колосек (од оската на колосекот).

За надземни склади и инсталации со запалив гас, во зависност од капацитетот на складовите, најмалата оддалеченост во однос на другите објекти, мерено по права линија, изнесува:

17) 7,5 m – за втечени и растворени гасови, освен за течен водород до 3.800 l капацитет, а 15 m за капацитет поголем од 3.800 l;

18) 7,5 m – за гасови што не се втечени ни растворени, за капацитет до 700 m³ (Vn), а 15 m – за капацитет поголем од 700 m³ (Vn), (Vn е волумен на гасот во нормална состојба);

19) 25 m – од склад за течен водород, без оглед на количеството на течниот водород.

За надземни склади за запаливи и горливи течности од сите класи (во зависност од капацитетот на складот), за капацитет до 3.800 l оддалеченоста е 7,5 m, а за капацитет над 3.800 l – 15 m.

За подземни склади за запаливи и горливи течности од сите класи (растојанија мерени хоризонтално од садот за течен кислород до подземниот склад) оддалеченоста изнесува:

20) 5 m – од подземни склади;

21) 7,5 m – од отворите за полнење или од отворите за вентилација на подземните склади;

22) 7,5 m – од трафостаници;

23) 15 m – од цврст брзогорлив материјал (на пример: хартија, струганици и сл.);

24) 7,5 m – од цврсти бавно согорливи материјали (на пример: јаглен, масивна дрвена граѓа и сл.);

25) 1,5 m – од цевни водови за вода со температура до 90°C, а 3 m – од цевни водови за вода над 90°C и за пареа;

26) 20 m – во една насока и 10 m во насока која приближно е под агол од 90° од граничните сидови (не сметајќи ги заштитните сидови за отпорност спрема пожар од 2 h пониски од 3,5 m) за да може да се обезбеди адекватно проветрување на дворот и на слични делумно затворени простори;

27) 5 m – од надземни цевоводи за запаливи и горливи течности и гасови;

28) 3,5 m – од подземни цевоводи за запаливи и горливи течности и гасови (растојанија мерени хоризонтално од садот за течен кислород до подземните цевоводи);

29) 10 m – од места за заварување, режење и слично.

Растојанијата од објект чија конструкција е од запалив материјал или отпорна спрема пожар помалку од 2 h, од паркирани возила, шахт за канализација, надземни и подземни склади на запаливи и горливи течности, трафостаници, цврсти брзо и бавно согорливи материјали и цевни водови за вода и пареа можат да се намалуваат до 0,5 m ако измеѓу садот за течен кислород и другиот објект се подигне соодветен заштитен ѕид со отпорност спрема пожар од 2 h. Височината на ѕидот не може да биде помала од 2,2 m, под услов ѕидот да може да биде и ѕид на објектот кога садот за течен кислород се поставува во зграда која е посебен градежен објект.

На растојание од 7,5 m од садот за течен кислород и во зоната на преточувалиштето забранета е употребата на отворен пламен.

Над садот за течен кислород не е дозволено поставување на електрични водови, цевоводи за запаливи и горливи течности и гасови, крански патеки, цевоводи за топла вода и пареа, како и други цевоводи чие прскање би ја загрозило работата на садот.

Член 11

Кога сад за течен азот или аргон се поставува на отворен простор, најмалата оддалеченост на садот за течен азот или аргон во однос на другите објекти на околината, мерено со права линија, освен во случаи на подземен склад за запаливи горливи течности, прикажана е на сл. 3 и 4 во прилогот кој е составен дел на овој правилник и изнесува:

- 1) 5 m - од простории во кои се собираат луѓе, (на пример: канцеларии, трпезарии, гардероби и сл.);
- 2) 10 m - од места за јавни собири;
- 3) 3 m - од тротоари, пешачки патеки, интерен пат (од поблискиот раб на патот);
- 4) 7,5 m - од јавен пат (од поблискиот раб на патот);
- 5) 3 m - од паркирани возила;
- 6) 7,5 m - од објекти чија конструкција е од запалив материјал (од дрво и сл.);
- 7) 3 m - од објекти чија конструкција (сидовите) е од материјал отпорен спрема пожар помалку од 1/2 h;
- 8) 0,5 m - од објекти чија конструкција (сидовите) е од материјал отпорен спрема пожар 1/2 h, а 1,5 m од секој отвор во пожарен ѕид.
- 9) 4 m - од шахт за канализација, визбени отвори и сл. (ако тие се под или во ниво на теренот);
- 10) 10 m - од шумкалното место на компресор, шумкалните отвори за вентилација, клима уреди и сл.;
- 11) 0,5 m - од пожарен ѕид;
- 12) 5 m - од интерен железнички колосек (од оската на колосекот);
- 13) 10 m - од јавен железнички колосек (од оската на колосекот);
- 14) 7,5 m - од надземни складови и инсталации за запалив, компримиран, втечен или растворен гас и од надземен склад и инсталации за запаливи и горливи течности од сите класи;
- 15) 3,5 m - од подземен склад за запаливи и горливи течности од сите класи (растојание мерено хоризонтално од садот за течен азот или аргон до подземниот склад);
- 16) 5 m - од трафостаница;
- 17) 7,5 m - од цврст брзо согорлив материјал (на пример: хартија, струганици и сл.);
- 18) 5 m - од цврсти бавно согорливи материји (на пример: јаглен, масивна дрвена граѓа и сл.);
- 19) 1,5 m - од цевни водови за вода со температура до 90°C, а 3 m од цевни водови за вода со температура над 90°C и за пара;
- 20) 20 m - во една насока и 10 m во насока која приближно е под агол од 90° од граничните ѕидови (не сметајќи ги заштитните ѕидови со отпорност спрема пожар од 2 h пониски од 3,5 m) за да може да се обезбеди проветрување на заградените простори;
- 21) 5 m - од места на отворен пламен (заварување, режење и сл.).

Растојанијата од паркирани возила, објекти чија конструкција е од запалив материјал или е од материјал отпорен спрема пожар помалку од 1/2 h, шахт за канализација, надземни складови за запалив, компримиран, втечен или растворен гас, подземни складови за запаливи и горливи течности, трафостаница, цврсти брзо или бавно согорливи материји и од место на отворен пламен можат да се намалат до 0,5 m, ако измеѓу садот за течен азот или аргон и другиот објект се подигне соодветен заштитен ѕид отпорен спрема пожар 2 h. Височината на ѕидот не може да биде помала од 2,2 m, со тоа што тој може да биде и ѕид на објектот кога садот за течен азот или аргон се поставува во зграда која е посебен градежен објект.

Над станицата за течен азот или аргон не е дозволено поставување на електрични водови, цевоводи за запаливи течности и гасови, крански патеки, цевоводи за топла вода и пара, како и други цевоводи чие прскање би ја загрозило работата на садот.

Член 12

Техничките податоци за избор на локација и за поставување на сатовите за ТАГ се:

- 1) ситуациониот план на теренот со нацртани габаритни и меѓусебни растојанија на садот за ТАГ и на околните (соседните) објекти;
- 2) техничкиот опис на теренот прикажан на ситуациониот план;

3) техничкиот опис на станицата за ТАГ и описот на технолошкиот процес;

- 4) видот и количеството на складираниот гас;
- 5) сообраќајното обезбедување и противпожарната заштита.

IV. ТЕХНИЧКИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР

Член 13

Техничката заштита од пожар на садот за ТАГ опфаќа:

- 1) апарати за гасење пожар;
- 2) хидрантска мрежа;
- 3) табли за предупредување;
- 4) сообраќајни знаци.

Член 14

Садот за течен кислород мора да биде обезбеден со најмалку два рачни апарати, а садот за течен азот и аргон - со најмалку еден рачен апарат за гасење на пожар, со полнење од 9 kg прав според стандардот JUS Z.C2.035.

Достапот до апаратите за гасење пожар мора да биде непречен.

Член 15

Објектот со сад за ТАГ мора да има хидрантска мрежа со најмалку два, по правило, надворешни противпожарни хидранти за ладење на сатовите во случај на пожар.

Пречникот на хидрантот мора да изнесува најмалку 80 mm, а хидрантот да биде снабден со целиот потребен прибор сместен во орман.

Растојанието на хидрантот од садот за ТАГ не смее да биде помало од 10 m ниту поголемо од 35 m.

Достапот до хидрантскиот орман мора да биде непречен.

Член 16

Објектот во кој е поставен садот за течен кислород мора да има табли за предупредување со следниот текст:

- 1) „Станица за течен кислород“;
- 2) „Опасност од пожар и експлозија“;
- 3) „Забрането пушење и употреба на отворен оган“;
- 4) „Забранета работа со замастени раце, облека и алат“;
- 5) „Забранет достап на невработени лица“;
- 6) „Задолжителна употреба на средства за лична заштита“.

Објектот во кој е поставен садот за течен азот или аргон мора да има табли за предупредување со следниот текст:

- 1) „Станица за течен азот“, или „Станица за течен аргон“;
- 2) „Опасност од експлозија“;
- 3) „Забранет достап на невработени лица“;
- 4) „Задолжителна употреба на средства за лична заштита“.


Натписите на таблите за предупредување мораат да бидат видливи, а таблите мораат да се постават на уочливи места.

Член 17


Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/237
26 октомври 1987 година
Белград


Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.




Сл. 1 Најмала оддалеченост на садот за течен кислород во однос на околните објекти



Сл. 2 Најмала оддалеченост на садот за течен кислород во однос на околните објекти



Сл. 3 Најмала оддалеченост на садот за течен азот или аргон во однос на околните објекти



Сл. 4 Најмала оддалеченост на садот за течен азот или аргон во однос на околните објекти

509.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/80 и 49/87), директорот на Сојузната управа за царини, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОЧЕТОК НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКИОТ РЕФЕРАТ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НА ЦАРИНАРНИЦА КРАЛЕВО

1. Царинскиот реферат Горњи Милановац, како организациона единица на Царинарницата Кралево почнува да работи на 1 јули 1988 година.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

03/11 бр. 5547/1

13 јуни 1988 година

Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Звонко Пошќиќ, с. р.

510.

Врз основа на член 66 став 1, во врска со член 65 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 7/85 и 74/87), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии се усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица во 1988 година, така што во периодот од 1 јануари до 31 март 1988 година се зголемуваат месечно за 5% од износот на пензијата што на уживателот на пензијата му припаѓа во јануари 1988 година.

2. Почнувајќи од 1 април 1988 година, старосните, инвалидските и семејните пензии се усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица така што се зголемуваат за процентот за кој се зголемени личните доходи на активните воени лица на соодветниот чин, односно класа.

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица во 1988 година така што од 1 јуни 1988 година, се зголемуваат за процентот за кој се зголемени личните доходи на активните воени лица на соодветниот чин односно класа.

4. Основот за усогласување на пензиите од точка 2 на оваа одлука е износот на старосната, инвалидската и семејната пензија во јануари 1988 година без усогласување од точка 1 на оваа одлука, а основот за усогласување на пензиите од точка 3 на оваа одлука е износот на старосната, инвалидската и семејната пензија во мај 1988 година.

5. Во основот за усогласување на семејната пензија по оваа одлука не влегува заштитниот додаток, а повеќе уживатели на семејна пензија по едно решение, во смисла на оваа одлука, се сметаат како еден уживател.

6. Усогласувањето на пензиите по оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесувањето на поединечни решенија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 43-1

16 јуни 1988 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
на Претседателството
генерал-полковник во
пензија,
Дане Петковски, с. р.

511.

Врз основа на член 24 од Законот за додатокот на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/76 и 7/85), во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. На воен осигуреник што ги исполнува условите за стекнување право на додаток на деца, пропишани со Законот за додатокот на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници, на кого вкупниот приход по член на неговото домаќинство од претходната година е еднаков или помал од износот на една четвртина од просекот на личниот доход што му припаѓа на активно воено лице во чин мајор, без зголемување на тој додаток според годините поминати во чинот, поставен на формациско место за кое е определена 15 положбена група, со две преместувања и 18 години пензиски стаж, му припаѓа, месечно, додаток на деца, и тоа:

1) за дете до наполнети шест години од животот – во износ од 15.450 динари;

2) за дете од наполнети шест до наполнети 15 години од животот, а за дете на редовно школување во основно училиште до крајот на учебната година во која наполнува 15 години од животот, како и за дете што наполнило повеќе од 15 години од животот, ако е на редовно школување во училиште за средно насочено образование или друго средно училиште – во износ од 20.370 динари;

3) за дете на редовно школување во виша школа или на факултет или во друга висока школа, односно на вонредно школување на прва година на студии ако детето се школува во местото на службувањето, односно живеалиштето на воениот осигуреник, како и за дете наполно неспособно за стопанисување – во износ од 24.590 динари;

4) за дете на редовно школување во виша школа или на факултет или во друга висока школа, односно на вонредно школување на прва година на студии, ако детето се школува надвор од местото на службувањето, односно живеалиштето на воениот осигуреник – во износ од 29.500 динари.

2. На воен осигуреник на кого вкупниот приход по член на неговото домаќинство од претходната година е еднаков или помал од износот на една четвртина од просекот на личниот доход што му припаѓа на активно воено лице во чин постар водник од I класа, без зголемување на тој доход според годините поминати во чинот, поставен на формациско место за кое е определена 21 положбена група, со едно преместување и 15 години пензиски стаж, му припаѓа, месечно, додаток на деца, и тоа:

1) за дете до наполнети шест години од животот – во износ од 20.370 динари;

2) за дете од наполнети шест до наполнети 15 години од животот, а за дете на редовно школување во основно училиште до крајот на учебната година во која наполнува 15 години од животот, како и за дете што наполнило повеќе од 15 години од животот, ако е на редовно школување во училиште за средно насочено образование или во друго средно училиште – во износ од 24.590 динари;

3) за дете на редовно школување во виша школа или на факултет или во друга висока школа односно на вонредно школување на прва година на студии ако детето се школува во местото на службувањето, односно живеалиштето на воениот осигуреник, како и за дете наполно неспособно за стопанисување – во износ од 29.500 динари;

4) за дете на редовно школување во виша школа или на факултет или во друга висока школа, односно на вонредно школување на прва година на студии, ако детето се школува надвор од местото на службувањето, односно живеалиштето на воениот осигуреник – во износ од 33.720 динари.

3. Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на додатокот на деца на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 80/87 и 21/88).

4. Оваа одлука се применува од 1 јули 1988 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 44-1
16 јуни 1988 година
Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
на Претседателството
генерал-полковник во
пензија,
Дане Петковски, с. р.

512.

Врз основа на член 9 ст. 1 и 2 од Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82 и 40/84), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ НА ИСПРАКАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ПРЕНОС НА ДЕВИЗИ НА СМЕТКИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ОСТВАРЕНИ СО ОТКУП НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНКИ ПАРИ, ЧЕКОВИ, КРЕДИТНИ ПИСМА И СО ПРОДАЖБА НА БЕНЗИНСКИ БОНОВИ

1. Во Одлуката за начинот и роковите на испраќање, полагање и пренос на девизи на сметките на Народната банка на Југославија, остварени со откуп на ефективни странски пари, чекови, кредитни писма и со продажби на бензински бонови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/82, 19/86, 72/86, 8/87 и 46/87) во точка 8 став 1 процентот „3,844“ се заменува со процентот: „4,844“, „процентот 4“ се – со „процентот 5“, а зборовите: „во точка 1 на Одлуката за височината на менувачката провизија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/87“) се заменуваат со зборовите: „со Одлуката за височината на менувачката провизија“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/88“).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 72
17 јуни 1988 година
Белград

Го заменува
претседателот на Советот на
гувернерите
заменик на гувернерот на
Народната банка на
Југославија,
д-р Слободан Станоевиќ, с. р.

513.

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86 и 3/88), член 64а и член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/85, 6/87, 45/87, 66/87, 21/88 и 22/88) во точка 1 бројот: „80.000“ се заменува со бројот: „150.000“, а бројот: „50.000“ со бројот: „100.000“.

2. Во точка 2 бројот: „10.000“ на обете места се заменува со бројот: „30.000“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 66
8 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

514.

Врз основа на член 45 и член 46 ст. 1 и 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА БАНКНОТАТА ОД 5 ДИНАРИ И НА КОВАНИТЕ ПАРИ ОД 1, 2 И 5 ДИНАРИ

1. Народната банка на Југославија од 1 јули 1988 година до 30 септември 1988 година ќе ги повлече од оптек:

1) банкнотата од 5 динари издадена на 1 мај 1968 година;

2) кованите пари од 1 динар издадени 1965 и 1968 година;

3) кованите пари од 2 и 5 динари со ознака на годината на ковањето 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 и 1981;

4) кованите пари од 1 динар со ознака на годината на ковањето 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 и 1981;

5) кованите пари од 1, 2 и 5 динари со ознака на годината на ковањето 1982, 1983, 1984, 1985 и 1986;

6) пригодните ковани пари од 2 и 5 динари издадени 1970 година со ознаките „FAO“ и „FIAT PANIS“;

7) пригодните ковани пари од 5 динари издадени 1975 година по повод 30-годишнината од ослободувањето на Југославија и победата над фашизмот;

8) пригодните ковани пари од 1 динар издадени 1976 година, со ознаките „FAO“ и „FIAT PANIS“.

2. Народната банка на Југославија од 1 октомври 1988 година до 31 декември 1988 година ќе врши замена на парите од точка 1 на оваа одлука, што до 30 септември 1988 година нема да се повлечат од оптек.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 65
8 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

515.

Врз основа на член 80 ст. 1 и 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78 – Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 22 јуни 1988 година, откако утврди дека на две делегатки во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од Социјалистичка Република Хрватска им престанал мандатот врз основа на член 13 став 1 точка 5) од Законот, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ
ЗА ДВА ДЕЛЕГАТА ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА**

1. Се распишуваат дополнителни избори за два делегата во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Република Хрватска.

2. Дополнителните избори ќе се одржат во сите собранија на општините во Социјалистичка Република Хрватска од 25 јули до 22 август 1988 година.

3. Денот на одржувањето на седницата на собранието на општината на која ќе се извршат дополнителните избори за два делегата во Сојузниот собор го определува претседателот на собранието на општината.

4. Роковите за вршењето на изборните дејствија почнуваат да течат од 24 јуни 1988 година.

5. За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи оваа комисија, Републичката изборна комисија и општинските изборни комисији од територијата на Социјалистичка Република Хрватска.

6. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Број 288
22 јуни 1988 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегатите во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар, Претседател,
Мирко Михајловиќ, с. р. Марко Глигоровиќ, с. р.

516.

Врз основа на член 311 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), работните заедници на сојузните органи на управата и на сојузните организации, Сојузниот извршен совет и Сојузниот одбор на синдикатите на работниците на управата, правосудството и финансиските организации и работни заедниците на органите од член 415 на тој закон, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ, ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗА ФОРМИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Општествениот договор за заеднички основи и мерила за стекнување и распоредување на доходот, за распределба на средствата за лични доходи и за формирање и користење на средствата за заедничка потрошувачка на работниците во работните заедници на сојузните органи и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/80, 37/84 и 56/87) во член 7 став 1 точка 1 зборовите: „за редовно работно време во претпоследното“ на двете места се заменуваат со зборовите: „во претходното“.

Член 2

Во член 10 во уводната реченица зборовите: „за редовно работно време во претпоследното“ на двете места се заменуваат со зборовите: „во претходното“.

Член 3

Во член 11 зборот: „претпоследното“ се заменува со зборот: „претходното“.

Член 4

Во член 14 став 2 се менува и гласи:

„Основица за пресметка на личните доходи на работниците од став 1 на овој член претставува просечниот личен доход по работник исплатен во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во претходното тримесечје, односно просечниот личен доход по работник исплатен во претходното тримесечје во стопанството на републиката, односно на автономната покраина во која се наоѓа седиштето на подрачниот орган односно на подрачната организациона единица на сојузниот орган, односно на сојузната организација, ако е тоа за работниците на тој подрачен орган односно на таа подрачна организациона единица поповолно.“

Во став 4 по зборовите: „стекнуваат по основ“ се додаваат зборовите: „на работното искуство како дел од тековниот труд и“.

Член 5

Во член 28 од Општествениот договор за измени и дополненија на Општествениот договор за заеднички основи и мерила за стекнување и распоредување на доходот, за распределба на средствата за лични доходи и за формирање и користење на средствата за заедничка потрошувачка на работниците во работните заедници на сојузните органи и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/87), се додава нов став 1, кој гласи:

„Одредбите на чл. 6, 9 и 11 на овој општествен договор ќе се применуваат од денот кога ќе се стекнат финансиски и други услови за усогласување на основницата за пресметка на личните доходи на работниците во сојузните органи, а најдоцна од 1 јануари 1989 година.“

Во досегашниот став 1, кој станува став 2, пред зборовите: „средствата за лични доходи“ се додаваат зборовите: „до почетокот на примената на одредбите од чл. 6, 9 и 11 на овој општествен договор“.

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, пред зборот: „Основица“ се додаваат зборовите: „до почетокот на примената на одредбите од чл. 6, 9 и 11 на овој општествен договор“.

Член 6

Одредбата на став 2 член 4 од овој општествен договор за стекнување на делот од средствата за лични доходи по основ на работно искуство ќе се применува од 1 јули 1988 година.

Член 7

Овој општествен договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 октомври 1987 година.

За Сојузниот извршен совет,
д-р Петар Вајовиќ, с. р.

За Сојузниот одбор на Синдикатот на работниците на управата, правосудството и финансиските организации,
Рам Бучај, с. р.

За Работните заедници на сојузните органи

За Сојузниот секретаријат за надворешни работи,
Радојко Антонијевиќ, с. р.

За Сојузниот секретаријат за внатрешни работи,
Момир Рауковиќ, с. р.

За Сојузниот секретаријат за финансии,
Станислав Вујовиќ, с. р.

За Сојузниот секретаријат за надворешна трговија,
Мирјана Драгојевиќ, с. р.

За Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи,
Драгош Ристиќ, с. р.

- За Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа,
Даница Милисавлевиќ, с. р.
- За Сојузниот комитет за енергетика и индустрија,
Славомир Миловановиќ, с. р.
- За Сојузниот комитет за сообраќај и врски,
Петар Новаковиќ, с. р.
- За Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди,
Драгиша Ѓоровиќ, с. р.
- За Сојузниот комитет за наука и технологија,
Бранко Јосиповиќ, с. р.
- За Сојузниот комитет за законодавство,
Ѓорѓина Радоњиќ, с. р.
- За Сојузниот комитет за туризам,
Милан Пајчин, с. р.
- За Сојузната управа за контрола на летањето,
Данило Каваја, с. р.
- За Сојузната управа за радиоврски,
Влада Бјелиќ, с. р.
- За Сојузниот пазарен инспекторат,
Милан Лекиќ, с. р.
- За Сојузниот девизен инспекторат,
Љубиша Смиљаниќ, с. р.
- За Сојузниот воздухопловен инспекторат,
Василие Меденица, с. р.
- За Сојузниот завод за општествено планирање,
Предраг Јариќ, с. р.
- За Сојузниот завод за цени,
Јасмина Ѓорѓевиќ, с. р.
- За Сојузниот завод за статистика,
Милева Кусо, с. р.
- За Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка,
Драгиша Ѓанќ, с. р.
- За Сојузниот хидрометеоролошки завод,
Радослав Мојашевиќ, с. р.
- За Сојузниот завод за стандардизација,
Васо Лабовиќ, с. р.
- За Сојузниот завод за патенти,
Љубиша Салопек, с. р.
- За Сојузниот завод за мерки и скапоцени метали,
Зоран Холас, с. р.
- За Сојузниот геолошки завод,
Матија Бакиќ, с. р.
- За Сојузната дирекција за промет и резерви на производи за посебна намена,
Александар Ѓавриловиќ, с. р.
- За Сојузното биро за работи на вработувањето,
Милутин Тутуновиќ, с. р.
- За Архивот на Југославија,
Миладин Милошевиќ, с. р.
- За Институтот за безбедност,
Драгослав Филиповиќ, с. р.
- За службите на Претседателството на СФРЈ,
Сахит Хисени, с. р.
- За службите на Собранието на СФРЈ,
Никола Николиќ, с. р.
- За службите на Советот на федерацијата,
Смиљана Радојчиќ, с. р.
- За Службата за одбранбени подготовки на Сојузниот извршен совет,
Љубинко Данковиќ, с. р.
- За Службата за персонални работи на Сојузниот извршен совет,
Радмила Лазаревиќ, с. р.
- За Службата на Уставниот суд на Југославија,
Метка Николиќ, с. р.
- За Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето,
Оливера Стојановиќ, с. р.
- За Управа на деловните згради на сојузните органи,
Даница Милосављевиќ, с. р.
- За Авто-сервисот на сојузните органи,
Драгомир Атанасиевиќ, с. р.
- За Сервисот за финансиско-материјални работи на сојузните органи на управата и сојузните организации,
Милева Попара, с. р.
- За Сервисот за биротехнички работи на сојузните органи на управата и сојузните организации,
Ѓорѓие Радуловиќ, с. р.
- За Сервисот за давање услуги за потребите на репрезентација на сојузните органи,
Милена Милошевиќ, с. р.
- За Сервисот за давање услуги на општествена исхрана за потребите на работниците на сојузните органи,
Љубомир Ѓуровиќ, с. р.
- За Преведувачката служба на сојузните органи,
Душка Ѓрозданова, с. р.
- За Авио-сервисот на сојузните органи,
Јелена Томиќ, с. р.
- За Службата за репрезентативни објекти на Претседателството на СФРЈ,
Јованка Павиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СПРОТИВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 1 СТАВ 2, ЧЛЕН 4 СТАВ 1 ТОЧКА 4 И ЧЛЕН 7 СТАВ 1 ТОЧКА 7 ОД ЗАКОНОТ НА СР СРБИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ СО ОДРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

1. Општинската самоуправна интересовна заедница за комунални дејности, градежно земјиште и патишта во Земун, поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на спротивноста на одредбите на член 1 став 2, член 4 став 1 точка 4 и член 7 став 1 точка 7 од Законот на СР Србија за обезбедување средства за инвестиции со

одредбите на сојузниот Закон за обезбедување на плаќањето меѓу корисниците на општествени средства.

Овластениот предлагач наведе дека одредбите на републичкиот закон и одредбите на сојузниот закон меѓусебно се спротивни, поради тоа што со одредбите на републичкиот закон е утврдено дека за комунално опремање на градежното земјиште инвеститорот се ослободува од обврска пред почетокот на градбата да ги обезбеди сите потребни средства додека со сојузен закон е утврдено дека инвеститорот во сите случаи на градбата е должен да издава инструменти за обезбедување на плаќањето.

2. Со оспорените одредби на Законот за обезбедување средства за инвестиции („Службен гласник на СР Србија”, број 2/85) се уредени условите и начинот на обезбедување средства на општествени правни лица за изградба на објекти (член 1), дека за претходните работи не мораат да ги обезбедат сите средства за изградба (член 4) и со што се докажува дека средствата за инвестиции се обезбедени (член 7).

Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/75) го регулира обезбедувањето на плаќањето на обврските по основ на должничко-доверителските односи и обврската на издавање на еден од предвидените инструменти за обезбедување на плаќање на инвестициите (чл. 1 и 7).

3. Сојузниот секретаријат за финансии и Републичкиот секретаријат за финансии на СР Србија истакнаа дека републичкиот закон ја регулира обврската на инвеститорот пред почетокот на градбата да ги обезбеди средствата за инвестиции и начинот на обезбедување средства, додека сојузниот закон ја уредува обврската на издавање инструменти за обезбедување на плаќање во постапката на изградбата на објекти.

4. Уставниот суд на Југославија во текот на постапката, утврди, дека републичкиот закон и сојузниот закон уредуваат различни општествено-правни односи, па, затоа, оспорените одредби на републичкиот закон не се во спротивност со сојузниот закон.

5. Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 9 март 1988 година, врз основа на член 375 став 1 точка 2 од Уставот на СФРЈ, донесе

Одлука

1. Се одбива предлогот на овластениот предлагач да се утврди дека одредбите на член 1 став 2, член 4 став 1 точка 4 и член 7 од Законот на СР Србија за обезбедување средства за инвестиции се во спротивност со одредбите на сојузниот Закон за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства.

2. Оваа одлука Судот ја донесе во состав: д-р Александар Фира, претседател на Судот, и членовите на Судот: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, Димче Козаров, Вилево Марковиќ, Радко Мочивник, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи.

У. бр. 517/87
9 март 1988 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 41 СТАВ 2 ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА НА БАНКИТЕ ЗА ПОЛИТИКАТА НА КАМАТНИТЕ СТАПКИ И НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 4 СТАВ 2 ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА НА БАНКИТЕ ЗА ПОЛИТИКАТА НА КАМАТНИТЕ СТАПКИ

1. По повод иницијативата на Драгиша Дражиловиќ, од Берлин, Нијаз Јакуповиќ, од Франкфурт/М и Бруно Срделиќ, од Загреб, Уставниот суд на Југославија, со ре-

шение У.бр. 277/86 и 248/87 од 24 јуни 1987 година, поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбата на член 41 став 2 од Самоуправната спогодба на банките за политиката на каматните стапки од 18 јуни 1986 година.

Давателите на иницијативата сметаат дека со одредбата на член 41 став 2 од таа самоуправна спогодба еднострано се нарушува договорниот однос помеѓу граѓаните и банките и дека таа одредба може да се однесува само на неорочени девизни штедни влогови, на договори со клаузула за променливост на каматните стапки и на новосклучени договори, а дека таа одредба не може да се однесува на договори во кои е договорена фиксна каматна стапка и што се склучени пред донесувањето на таа самоуправна спогодба и дека, затоа, оспорената одредба има ретроактивно дејство.

2. Со одредбата на член 41 став 2 од Самоуправната спогодба на банките за политиката на каматните стапки е утврдено од 1 јули 1986 година на затечени депозити, орочени без намена на определено време и на депозити на неопределено време со отказан рок на корисниците на општествени средства и граѓаните, каматата да се пресметува по каматните стапки од таа спогодба.

Во текот на постапката пред Уставниот суд на Југославија е утврдено дека со одредбата на член 11 од Самоуправната спогодба за измени и дополненија на Самоуправната спогодба на банките за политиката на каматните стапки од 2 јули 1987 година е изменет член 41 така што е избришана одредбата на оспорениот став 2 на член 41 од Самоуправната спогодба, и дека со член 4 од Самоуправната спогодба за измени и дополненија на Самоуправната спогодба на банките за политиката на каматните стапки од 25 март 1987 година е внесен нов член 43, кој, во став 2, содржи иста одредба како и член 41 став 2 со тоа што каматата се пресметува почнувајќи од 1 април 1987 година по каматните стапки од таа спогодба.

3. Во одговорот на решението на Уставниот суд на Југославија за поведување постапка, Здружението на банките на Југославија истакна дека оспорената одредба на член 41 став 2 нема повратно дејство бидејќи со таа одредба не се менуваат правата и обврските од договорот склучен до моментот на примената на спогодбата и дека дури од тогаш, значи само однапред, договорните односи се менуваат според новите услови од Самоуправната спогодба. Во одговорот е истакнато уште и тоа дека оспорената самоуправна спогодба е донесена согласно со Одлуката на Собранието на СФРЈ за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика, со која е определено дека банките на девизните депозити на граѓаните и девизните штедни влогови ќе плаќаат камата по каматните стапки во земјата домицилната на валутата, па, според мислењето на Здружението на банките на Југославија, банките се должни со самоуправна спогодба да определат нови каматни стапки на девизните депозити и девизните штедни влогови на граѓаните.

4. Со одредбите на член 40 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека работењето на банките и на другите финансиски организации, што се однесува на собирање на штедни влогови, се уредува со закон, во согласност со единствените начела на кредитниот систем, и дека со закон се уредува правото на граѓаните, врз основа на штедни влогови, покрај договорените камати, да стекнуваат и други определени погодности.

Со одредбите на член 211 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека законите и другите прописи и општи акти на органите на општествено-политичките заедници не можат да имаат повратно дејство и дека само со закон може да се определи одделни негови одредби, ако тоа го бара општиот интерес, да имаат повратно дејство.

Со одредбите на член 577 став 3 од Законот за здружениот труд, е определено дека во самоуправниот општ акт, во согласност со законот, може да се утврди тој акт или одделни негови одредби, да можат да имаат повратно дејство само ако тоа го дозволува природата на односите што се уредуваат со тој самоуправен општ акт.

Со одредбите на чл. 174 до 179 од Законот за основи на банкарскиот и кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/85) е утврдено дека односите помеѓу банките и граѓаните во врска со паричните депозити и штедни влогови се уредуваат со договор, а дека со самоуправна спогодба банките го утврдуваат начинот и заедничките ус-

лови за прием и повлекување на штедни влогови и депозити (член 182).

Тргувајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ и сојузните закони, по оцената на Уставниот суд на Југославија, каматата на паричните депозити и штедните влогови на граѓаните се уредува со договор помеѓу банката и штедачите, додека со самоуправни спогодба на банките се уредуваат односите помеѓу банките што ја склучиле или пристапиле. Исто така со таа самоуправни спогодба можат да се утврдат условите под кои, по нејзиното склучување, ќе се склучуваат договорите за паричните депозити и штедните влогови на граѓаните. Имено, со договорот се изразува согласноста на волјите на договорните страни и тој не може да се менува по волја само на една договорна страна. Кај договорот за орочени депозити и штедни влогови со кои е договорена променлива каматна стапка, депонентот со моментот на склучувањето на договорот се согласит и со промената на каматната стапка и само на такви договори можат непосредно да се применуваат оспорените одредби од самоуправната спогодба на банките. Меѓутоа, кај договори за орочени депозити и штедни влогови со кои е договорена фиксна каматна стапка, депонентот не се сложит со примената на каматната стапка. Оттука, на овие договори, што се склучени пред склучувањето на самоуправната спогодба на банките, не можат непосредно да се применат оспорените одредби на самоуправната спогодба, бидејќи со тоа би се менувале условите на договорот спортивно на волјите на самите договорни страни. Спротивно на тоа, самоуправната спогодба на банките би имала повратно дејство, а нејзиното повратно дејство не ја дозволува природата на односите што се уредуваат со самоуправната спогодба.

Одредбите на Одлуката на Собранието на СФРЈ за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика, со кои е определено дека банките на девизните депозити на граѓаните и девизните штедни влогови ќе плаќаат камата по каматните стапки во земјата на домицилната валута по оцената на Уставниот суд на Југославија, не можат да претставуваат основ банките со самоуправни спогодба да ги менуваат условите од договорите што се склучени пред влегувањето во сила на таа самоуправни спогодба, бидејќи одредбите на таа одлука се однесуваат само на уредувањето на договорените односи во иднина.

Врз основа на изложеното, по оцената на Уставниот суд на Југославија, одредбите на член 41 став 2 од Самоуправната спогодба на банките за политиката на каматните стапки од 18 јуни 1986 година и одредбите на член 4 став 2 од Самоуправната спогодба на банките за измени и дополненија на Самоуправната спогодба на банките за политиката на каматните стапки од 25 март 1987 година, во делот што се однесува на „затечени“ орочени парични депозити и штедни влогови и со кои договорите со променлива каматна стапка не се разликуваат од договорите со фиксна каматна стапка што се склучени пред влегувањето во сила на оспорената самоуправни спогодба, не се во согласност со Уставот на СФРЈ и се спротивни на Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем.

5. Уставниот суд на Југославија врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 13 април 1988 година, донесе

О д л у к а

1. Се утврдува дека одредбата на член 41 став 2 од Самоуправната спогодба на банките за политиката на каматните стапки од 18 јуни 1986 година, во делот што се однесува на затечени депозити орочени без намена на определено време и депозити на определено време со отказан рок, во времето на нејзиното важење не била во согласност со Уставот на СФРЈ и дека била спротивна на Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем.

2. Се укинува одредбата на член 4 став 2 од Самоуправната спогодба на банките за измени и дополненија на Самоуправната спогодба за политиката на каматните стапки од 25 март 1987 година, во делот што се однесува на затечени депозити орочени без намена на определено време и депозити на неопределено време со отказан рок.

Оваа одлука Судот ја донесе во следниот состав: претседател на Судот д-р Александар Фира и членовите на Судот: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, м-р Милован

Бузаиќ, м-р Крсте Чеаловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи.

У. бр. 277/86, 248/87 и 366/87
13 април 1988 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

О Д Л И К У В А Њ А

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковниците: Михаиловиќ Владимира Милош, Рачетин Ивана др Филип;
капетанот на боен брод Бриниќ Петра Андрија;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

потполковниците: Чучковиќ Вујине Александар, Станивуковиќ Димитрија Сава, Влачиќ Антона Иван;
капетаните на фрегата: Фркиќ Павла Златко, Марков Владимира Предраг;
заставниците I класа: Јурчец Мате Фрањо, Милојевиќ Станислава Андрија;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

потполковникот Врховац Јосипа Максо;
капетанот на фрегата Станковиќ Предрага Михаило;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

потполковниците: Јањиќ Раденка Радојло, Кадиќ Луке Мирко, Саблиќ Ивана Никша, Слуњски Мартина Иван, Живиќ Трифуна Зоран;

капетаните на фрегата: Ђокиќ Глигорија Миленко, Франковиќ Богомира Божидар, Илиќ Јеврема Душан, Јанковиќ Гвоздена Милија, Лако Стјепана Људевит, Маливук Миладина Милан;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Ригхи Винка Анте, Смирчиќ Ернеста Анте;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

капетанот на фрегата Лакош Мирослава Шиме;
мајорот Симаниќ Станимира Радомир;

капетанот I класа Солариќ Марије Радован;
поручникот на боен брод Петровиќ Александра Томислав;

заставниците од I класа: Булимбашиќ Милана Синај,
Средојевиќ Ратка Велимир, Ракичевиќ Десанке Томислав,
Вишњиќ Николе Владимир;

заставниците: Дорословац Мирка Александар, Репац
Буре Милан;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бузиќ Вуксана
Милорад, Грбовиќ Петрашина Лазар, Дамјановиќ Мила
Марко, Дошљак Раденка Вуко, Букиќ Боже Крсто, Луко-
виќ Мате Јозо, Миловиќ Марка Филип, Милутиновиќ Ан-
дрије Цвјетко, Почаниќ Стоја Иво, Стјепчевиќ Јозе Роко,
Шеваљевиќ Јове Бранко, Зоричиќ Зденка Едуард, Видовиќ
Николе Петар, Вуковиќа Вида Ђорђе, Пејковиќ Тадије
Стипе, Виловиќ Марина Иво, Призмиќ Петра Драгослав,
Беневриќ Бенка Томислав, Букиќ Вида Томислав, Чука
Филипија Данко, Гргас Милана Јерко, Мрша Фране Мар-
ринко, Пањкота Анте Борис, Перца Јуре Иван, Пуће Ја-
кова Иван, Швердија Бенедикта Анте;

– за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување
и оспособување за одбрана на независноста на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковникот Кнезиќ Ивана Мато;
капетанот на боен брод Угричиќ Живка Милорад;
потполковниците: Јанковиќ Јанка Милета, Шкорич
Гавре Гојко;
капетанот на фрегата Восила Ивана Бранко;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковникот Гаџиќ Станоја Милан;
капетаните на фрегата: Макаровиќ Владимира Само,
Шкраба Франца Маријан-Алојзиј;
мајорите: Бајрамовиќ Хакије Кадрија, Сегулин Ма-
риа Дамјан-Јакоб, Толиќ Рајка Драгомир;
заставниците I класа: Димитријевиќ Велка Драган,
Бубриќ Пашка Маријан;
граѓанското лице на служба во ЈНА Микшиќ Стјепан-
на Стјепан;

– за примерни заслуги и вештина во работата врз раз-
вивањето на постојан полет заради остварување на поста-
вените задачи во единиците со кои раководат, како и за
создавање услови за постигање на исклучително добри ус-
песи во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковниците: Лауш Ивана Иван, Проле Петра
Љубисав, Ракар Алексе Божидар, Стојак Петра Иван, Тол
Марка Веселко;
заставникот I класа Миклауџиќ Станка Иван;
граѓанското лице на служба во ЈНА Тодоровиќ Буре
Жарко;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

капетаните I класа: Гулин Ивана Дамир, Самарџиќ
Богдана Радивој;
поручниците на боен брод: Мезбур Шариќ Енвер,
Жаја Ивана Драго;
поручникот на фрегата Шимиќ Иве Зоран;
заставникот I класа Полиќ Анте Милан;
постариот водник I класа Продановиќ Велка Жељко;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Дојкиќ Вјекосла-
ва Јосип, Ивошевиќ Шпире Никола, Крижек Николе Гој-
ко, Петковиќ Марка Илко, Радовиќ Грације Богдан, Лабу-
ра Иве Жељко, Лакош Цвитка Шиме, Мрша Филипа Ми-
љенко, Пашков Стипе Блаж, Петрина Маринка Анте, То-
мичиќ Анте Стипе, Униќ Шиме Ратомир;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Мијач Боже Ни-
кола, Ковачевиќ Стјепана Антон, Синобад Мила Никола,
Томашевиќ Драгана Никола, Јокиќ Јоке Љубица, Марко-
виќ Антона Буро, Поповиќ Крсте Велко, Синдик Михе
Антун, Мапулиќ Драге Ина, Јакасовиќ Звонка Иво, Пера
Вицка Иво, Аужина Дане Лука, Чулиќ Марка Гојко, Говиќ
Љубе Бранко, Хорват Раде Радосна, Мандиќ Петра Иви-
ца, Милета Маринка Анте, Мишура Мате Ђирил, Протега
Јосе Мате, Пахира Петра Јеролим, Вучак Љубе Иван;

– за примерна работа врз развивањето на полет за ос-
тварување на поставените задачи, како и за покажување на
старешински и војнички особини што им служат за при-
мер на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните I класа: Тодоров Цоне Александар, Жаја
Јозе Марко;
поручникот на боен брод Мацаниќ Ивана Јосип;
поручниците на фрегата: Ђокиќ Драгољуба Зоран,
Вуковиќ Чедо Милан;
водникот I класа Ђирковиќ Милија Зденко;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Бошковиќ Фра-
ње Штефица, Петровиќ Мате Иво, Шевиќ Марка Петар,
Зец Митра Петар, Ковачевиќ Андрије Нада, Кожулиќ До-
меника Петар, Ловриќ Мила Иван;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковникот Кнежевиќ Јована Митан;
воениот службеник II класа Шаќота Живка Глигор;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

мајорите: Грачник Франца Мирослав, Предраговиќ
Драге Мирослав, Ристиќ Стретена Љубодраг;
заставниците I класа: Фаразин Франца Бранко, Илиќ
Миливоја Светозар;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковникот Оштриќ Јована Буро;
потполковниците: Бјекиќ Ранка Томислав, Мијаило-
виќ Мијанла Видоје, Шпадијер Јована Стево, Зечевиќ
Мирка др Милан, Живановиќ Живорада Живко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

потполковникот Цвејиќ Боривоја Томислав;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

заставникот I класа Катаниќ Младена Љубинко;
заставникот Букиќ Живка Драго;

– за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со
единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување

и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

мајорот Смуѓа Милана Ратомир;
заставниците I класа: Кородија Ђуре Милан, Максимовиќ Ђорѓа Милун;

- за примерни заслуги и вештина во работата врз развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковниците: Онимус Фране Стјепан, Петровиќ Мирка Ђорђе;
заставниците I класа: Цветановиќ Манѓола Виден, Драгаш Остоје Милан, Матовиќ Милорада Саво, Мујан Петра Анѓелко, Недељковиќ Ђорѓа Јордан, Павловиќ Милана Драгослав, Петровиќ Станислава Коста, Поповиќ Мирчете Милан, Тешиќ Сретена Јован, Угреновиќ Јакова Милован, Жујовиќ Миливоја Андрија;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорот Пејиќ Милоша Зоран;

- за примерна работа врз развивањето на полето на остварувањето на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетанот Познановиќ Милорада Милан;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Јовановиќ-Жутиќ Мита Драгана, Рајчиќ Милоша Нада, Секулиќ Мирослава Биљана;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковникот Лазиќ Драгољуба Светислав;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковникот Младеновиќ Младена Томислав;
капетанот I класа Миладиновиќ Атанасија Петар;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

потполковникот Завадил Ивана Либот;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

потполковниците: Чупиќ Милана Александар, Обрадовиќ Мате Мирољуб, Тојага Стевана Душан;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

капетанот I класа Станковиќ Раде Милан;
граѓанското лице на служба во ЈНА Ђорђевиќ Станка Александар;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТА СВЕЗДА

потполковниците: Анѓелиќ Јанка Миладин, Мишчевиќ Илије Милан, Недељковиќ Стојана Тијосав, Танкосиќ Милана Слободан, Вујовиќ Луке Александар;

- за примерни заслуги и вештина во работата врз развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковниците: Јанковиќ Стевана Миленко, Лесковар Јанеза Антон;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Миленковиќ Живојин Милева, Којчиќ Десимира Братислав, Ташковиќ Мехмеда Сенад;

- за примерна работа врз развивањето на полето за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Борисов Андрије Мирко, Божиќ Спасоја Бранко, Јевтиќ Љубивоја Бранко, Томиќ Милоја Славољуб;

- за особени заслуги во развивањето на меѓународните односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други земји и за истакнати заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ЃЕРДАН

капетаните на боен брод: Ладичорбиќ Петра Милош,
Лукиќ Реље Живко;

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други држави, како и за особени заслуги во работата врз развивањето на свеста на граѓаните во борбата за независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковникот Грујиќ Славка Стеван;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковникот Брдар Николе Владимир;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

полковникот Ђорђевић Чедомира Живојин;
мајорот Гоговић Јована Војислав;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковникот Рибнер Александра Мирослав;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

потполковникот Бранковић Војислава Бранко;

граѓанското лице на служба во ЈНА Павков Славка Дарибој;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

мајорот Јовичин Тодора Андрија;
капетанот I класа Васиљевић Павла Бранко;
заставникот Иконић Спасоја Душан;

– за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковникот Ђенић Тадије Александар;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковникот Стојишић Живана Стево;
заставникот I класа Максимовић Велимира Драгољуб;

– за примерни заслуги и вештина во работата врз развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковникот Јанковић Милојка Душан;
мајорот Богдановић Стојадина Милан;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

поручникот на боен брод Болобан Рече Миралем;
постариот водник I класа Чепо Стјепана Перо;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанското лице на служба во ЈНА Станковић Милана Јовица;

– за примерна работа врз развивањето на полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на

старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетанот Ковач Гезе Тибор;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковникот Марјановић Љубинка Тисав;
заставникот I класа Панајотовић Петра Славољуб;
воениот службеник I класа Печевски Стјепана Јурај;
воениот службеник II класа Јагић Марцела Рудолф;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Ракчевић Вује Васо, Васиљ Стјепана Марко;
потполковникот Благојевић Милована Драгиша;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковникот Милетић Јосипа Антун;
потполковникот Милошевић Николе Михајло;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

заставникот I класа Теримановић Милића Михаило;
воениот службеник IV класа: Цветковић Јована Миливој, Оливари Јосипа Стјепан, Путић Светислава Ђорђе;
воениот службеник VI класа Максимовић Милисав Константин;

граѓанските лица на служба во ЈНА: шћепановић Ристе Миска, Крајц Лудвика Јожеф, Вранчић Димитрија Зо-ра;

– за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Јанковић Светозара Јован, Ристић Радоја Милија, Шаренац Трифа Рајко;
потполковникот Матијашевић Ранка Чедомир;
воениот службеник I класа Секулић Цветина Драгослав;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковникот Антић Велимира Живота;
мајорот Бојанић Косте Мирко;
заставниците I класа: Андрић Сретка Драгољуб, Радосављевић Бошка Светозар;
воениот службеник V класа: Главник Лудвига Љубомир, Паочић Емина Мустафа;

– за примерни заслуги и вештина во работата врз развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковниците: Гутић Јована Мирко, Ивезић Мирка Душан, Карајовић Животе Милан, Недељковић Николе Драгољуб;
заставникот I класа Мартиновић Марка Миле;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорот Љубисављевић Стојадина Благоје;
капетанот I класа Ђурђевић Саве Светозар;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Дорословачки Милоша Душан, Станојловић Светислава Берислав;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бабић Иве Виолица, Касапиновић Јована Миља, Узелац Стевана Бојана, Сиљевски Димче Бранко, Никодијевић Александра Драган, Ђорђевић Добривоја Зденко, Николић Живка Оливера, Крстић Милана Велимир, Обрадовић Милисав Жарко, Бобел Иве Маргарета, Окмажић Марјана Петар, Маринковић Мате Шиме;

- за примерна работа врз развивањето на полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

поручникот Бурић Бранислава Милан;
граѓанското лице на служба во ЈНА Матић Живка Наталија;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

мајорот Марковић Срђе Ратко;
капетанот I класа Ђошић Петра Буру;
заставниците I класа: Аџемовић Милорада Младен, Божовић Војина Драгојле, Гвозденец Луке Божидар, Јарић Дмитра Илија, Кеџић Радована Тихомир, Максимовић Стевана Љубомир, Матић Ђуре Јово, Матић Боривоја Милош, Миленковић Миливоја Радомир, Младеновић Јована Душан, Соколовић Мила Славољуб, Станчић Николе Томислав, Тасић Мијаила Милосав, Тасић Влајка Тихомир, Тодоровић Милисава Радосав, Васиљевић Петра Сретен, Видовић Јанка Јанко;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Долиг Анте Анђелко, Марчетић Стеве Симо, Субић Жарка Радован, Тошић Мирка Дојчило, Влајић Петра Павле, Зубац Тодора Панто;
потполковниците: Гођевац Јерemiје Иван, Павловић Маринка Ђока, Стаменковић Јована Градимиер, Шевић Душана Лука, Зељкић Ристе Никола;
граѓанското лице на служба во ЈНА: Трифони Сократа Александар;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковникот Стоиловић Божидара Драгомир;
потполковниците: Драгац Милана Сретен, Јевтић Милутина Јован, Коњевић Крсте Никола, Миљуш Ђуре Душан, Ракочевић Мате Перо, Станић Милутина Миливо-

је, Станковић Петра Томислав, Станковић Љубена Томислав;

граѓанското лице на служба во ЈНА: Брадић Саве Петар;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

мајорот Тодоровић Драгослава Радољуб;
заставникот I класа Станишић Миодрага Станиша;
заставниците: Чушин Франца Станислав, Катић Радивоја Милија, Крнетић Пеје Ђорђе;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Говедарица Дане Милка, Раџенковић Ђурђа Даринка, Луковић Милоша Милица;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Републике Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Бал Јована Бранко, Богатић Радивоја Ђорђе, Дрињаковић Десимира Никола, Јурић Петра Драго, Петричевић Боже Славољуб, Стошић Војислава Чедомир;

потполковниците: Кончар Проке Милан, Тањевић Јеврема Бошко;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

полковник Јунгић Косте Мирко;
мајорот Јовановић Мите Стојко;
капетаните I класа: Борисављевић Радише Милисав, Ђорђевић Груе Ђирило, Хаџиахметовић Мује Насуф, Жуљевић Драгомира Слободан;

капетанот Протић Марина Жељко;
поручникот Килибарда Ђоке Митар;
потпоручникот Љубисављевић Душана Луне;

заставниците I класа: Денић Михајла Миладин, Ђурковић Пере Љубомир, Лазаревић Тривуна Арсен, Лемајић Марка Душан, Љубичић Остоје Миливоје, Маџар Јове Станко, Мијалковић Живојина Томислав, Милошевић Радомира Томислав, Новаковић Драгољуба Светозар, Радловић Новице Петрашин;

заставниците: Пислевски Стојана Данило, Радић Димитрија Богољуб, Вучетић Крсте Живко;

постариот водник I класа Јевтић Живорада Властимир;

- за примерни заслуги и вештина во работата врз развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковниците: Дошеновић Ранка Миле, Јовановић Владимира Ђорђе, Милосављевић Милутина Радмило, Рокнић Димитра Марко;

мајорот Крстић Карла Милан;
капетанот I класа Кујац Јакова Гаврило;
заставниците I класа: Баковић Лазара Гојко, Павловић Симе Ђуро, Шпадина Мате Мартин;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

капетаните I класа: Бишевац Љубомира Лука, Влатковић Бранка Ранко, Војчић Радована Желимир, Зец Уроша Славо;

капетаните: Илић Милоја Радослав, Жујовић Милише Драган;

потпоручникот Петковиќ Вере Милисав;
постариот водник I класа Вејновиќ Миће Драган;
постариот водник Џунић Петра Гаврило;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Драгић Игњата Неђо, Томић-Константиновиќ Глигорија Славица, Петровиќ Славољуба Љиљана,

– за примерна работа врз развивањето на полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните: Косић Момчила Драган, Трампић Радована Горан;
поручниците: Арсенијевиќ Славољуба Драган, Хрчек Јураја Желько, Зиндовиќ Милована Ратко;
постарите водници: Дукић Војина Ненад, Кадрија Ра-ме Хаки, Лазовиќ Сибина Драган, Петровиќ Анђелка Мирко;

водникот I класа Илић Милана Крста;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Аћимовиќ Љубодрага Милош, Остојић Милована Војислав;

– за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави, како и за особени заслуги во работата врз развивањето на свеста на граѓаните во борбата за независ- нот на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

мајорот Микић Здравка Милан;
капетанот I класа Стојакковиќ Млађена Миле;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковникот Дукић Сретена Радослав;
капетаните I класа: Јановац Боривоја Звонимир, Ма-чужић Љубодрага Живојин;
заставниците I класа: Бошковић Стевана Радован, Цверњак Марије Жежеф, Ђурчија Петра Мато, Чучковић Станка Душан, Поповиќ Мираща Милика, Савић Живојина Миливоје, Станковиќ Милорада Синиша, Шуњеварић Ненада Милорад, Веселиновиќ Живојина Милисав, Ви-ћентијевиќ Радивоја Милосав;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народни и народ-ности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковникот Јовић Милана Славко;
потполковникот: Јововиќ Аврама Ранко;
заставникот I класа Бублић Милана Вилим;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

потполковниците: Десница Вида Никола, Нешић Ми-лоја Станко;
заставниците I класа: Ђорђевић Ђуре Божидар, То-мић Бранислава Богољуб;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-чење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

поручникот Ковачевиќ Максима Петар;
потпоручникот Џекић Станислава Звонко;
заставникот I класа Јанчић Дане Милан;
заставникот Костић Панте Јован;
постариот водник I класа Ристовић Богољуба Дра-гош;
воените службеници V класа: Липовшек Фрање Бра-нислав, Михајловиќ Саве Здравко;
воениот службеник VIII класа Финк Отона Јанез;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Ђорђевиќ Мила-на Радомир, Милошевиќ Ивана Љубомир, Салковиќ Реше Сулејман;

– за особени заслуги во изградба и јакнењето на Во-оружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Феде-ративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјали-стичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковникот Зорић Саве Душан;
заставникот I класа Самаршић Душана Бранко;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

капетанот I класа Митровиќ Момира Миодраг;
поручникот Адамовиќ Жарка Милан;
заставниците I класа: Тејић Бранислава Милош, Трајковић Петра Душан;

– за примерни заслуги и вештината во работата врз развивањето на постојан полет заради остварување на по-ставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри ус-песи во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковникот Дамјановиќ Јове Милан;
заставникот I класа Јаблановиќ Радоја Драгољуб;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

капетаните I класа: Илијев Милоша Доне, Јањеш Бранка Перо, Малобабић Бранка Милош, Пауновић Сто-јадина Звонимир;

капетаните: Јаушић Емила Милан, Кљајић Ђуре То-мислав;

поручникот Дедић Фадила Фахрудин;
заставникот I класа Ристић Радосава Живота;
заставникот Дедић Адема Булага;
постарите водници: Гуњ Милића Васо, Јанковић То-мислава Милош, Келемен Драгутина Стјепан, Корша Ми-је Винко;

воениот службеник IV класа Дуњић Славомира Дра-гослав;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Баскић Милана Даница, Димитријевиќ Драгојла Јордан, Јовишевиќ Ду-шана Невенка, Трбовић Јосипа Станко;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Аћимовиќ Ми-ленка Радослав, Арсенијевиќ Серафима Миладија, Бимба-шић Павла Радојка, Ђурић Тихомира Радослав, Чуровић Радосава Радован, Мајце Рада Борут, Меленица Вука Ду-шан, Миловановиќ Светислава Драгомир, Нишовић Жив-ка Олга, Раѓеновиќ Илије Марица, Рајић Фрање Блажен, Станковиќ Николе Катарина, Симић Жарка Роксанда, Си-мић Лазе Мара, Кусуља Ивана Марјан;

- за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетанот Сворцан Душана Радојица;
поручниците: Божић Митра Миле, Папић Милорада Чедо, Пешић Миодрага Звонимир;
водниците I класа: Алексић Милана Велько, Делић Мустафе Сеад, Нинковић Драгољуба Зоран, Парента Мила Жељко, Поткрајац Милоша Милан, Станојков Кире Благо;
граѓанското лице на служба во ЈНА Желчевић Ристе Јован.

Бр. 115
22 декември 1987 година
во Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

СОДРЖИНА:

| | Страна | | Страна |
|--|--------|--|--------|
| 497. Одлука за височината на менувачката провизија | 1089 | 506. Правилник за мерките за сузбивање и искоренување на бедреницата кај животните | 1100 |
| 498. Одлука за измена на Одлуката за привремено регулирање на увозот на патнички автомобили од страна на определени физички лица | 1089 | 507. Правилник за мерките за сузбивање и искоренување на њукастл-болеста кај пернатата живина | 1101 |
| 499. Решение за определување на сезонски граничен премин за меѓународен воздушен сообраќај на аеродромот „Лошинь“ | 1089 | 508. Правилник за техничките нормативи за поставување на стабилни садови под притисок за течни атмосферски гасови | 1101 |
| 500. Правилник за начинот на пропишување и издавање на лекови што се употребуваат во ветерината | 1089 | 509. Решение за почеток на работата на Царинскиот реферат Горњи Милановац на Царинарница Кралско | 1109 |
| 501. Правилник за поблиските услови што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд што пуштаат лекови во промет односно што вршат испитувања на лекови што се употребуваат во ветерината | 1092 | 510. Одлука за усогласување на пензиите со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица | 1109 |
| 502. Правилник за образецот на уверение за здравствената состојба на животните | 1096 | 511. Одлука за износот на додатокот на деца на воените осигуреници | 1109 |
| 503. Правилник за мерките за сузбивање и искоренување на инфективната анемија кај коњите | 1097 | 512. Одлука за измена на Одлуката за начинот и роките на испраќање, полагање и пренос на девизи на сметките на Народната банка на Југославија, остварени со откуп на ефективни странски пари, чекови, кредитни писма и со продажба на бензински бонови | 1110 |
| 504. Правилник за мерките за сузбивање и искоренување на ензоотската леукоза кај говедата | 1098 | 513. Одлука за измена на Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство | 1110 |
| 505. Правилник за мерките за сузбивање и искоренување на беснилото кај животните | 1098 | 514. Одлука за повлекување од оптек на банкнотата од 5 динари и на кованите пари од 1, 2 и 5 динари | 1110 |
| | | 515. Одлука за распишување на дополнителни избори за два делегата во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Република Хрватска | 1110 |
| | | 516. Општествен договор за измени и дополненија на Општествениот договор за заеднички основи и мерила за стекнување и распоредување на доходот, за распределба на средствата за лични доходи и за формирање и користење на средствата за заедничка потрошувачка на работниците во работните заедници на сојузните органи и сојузните организации | 1111 |
| | | Одлука за оценување на спротивноста на одредбите на член 1 став 2, член 4 став 1 точка 4 и член 7 став 1 точка 7 од Законот на СР Србија за обезбедување средства за инвестиции со одредбите на сојузниот Закон за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства | 1112 |
| | | Одлука за оценување на уставноста и законитоста на одредбата на член 41 став 2 од Самоуправната спогодба на банките за политиката на каматните стапки и на одредбата на член 4 став 2 од Самоуправната спогодба за измени и дополненија на Самоуправната спогодба на банките за политиката на каматните стапки | 1113 |
| | | Одликувања | 1113 |